



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 10 април 2001
Скопје
Број 27

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

621.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО

Се отповикува:

I

Г-дин Јован Теговски, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Мисијата на Република Македонија при НАТО.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 3/12-157
4 април 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

622.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

У К А З ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО

Се поставува:

I

Д-р Нано Ружин, за вонреден и ополномоштен амбасадор-Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 4/12-158
4 април 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

623.

Врз основа на член 74 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27. 02. 2001 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се формира Совет за заштита на потрошувачите (во натамошниот текст: Совет).

Член 2

Советот ги врши следните работи:

- води грижа за заштита и остварување на правата на потрошувачите особено во однос на заштитата на нивното здравје, безбедност и заштитата на нивните економски интереси;
- води грижа за редовно информирање на потрошувачите во однос на остварувањето на нивните права;
- води посебна грижа за заштита на потрошувачите кои припаѓаат во категоријата на: малолетни лица, стари и изнемоштени лица, социјално загрозуени лица, неписмени лица, емигранти и лица чии живеалишта се наоѓаат во тешко пристапни предели;
- ја следи и оценува постојаната состојба во областа на заштитата на потрошувачите и за тоа редовно ја информира Владата на Република Македонија;
- го следи донесувањето на новите директиви и препораки од Советот на Европската унија во областа на заштитата на потрошувачите, како и измените и дополнувањата на постојните директиви и препораки во оваа област и дава иницијатива за соодветни измени на домашната регулатива заради нејзино усогласување со регулативата на Европската унија;
- по сопствена иницијатива или по барање од Владата на Република Македонија ги разгледува предлозите за донесување на закони и други прописи кои имаат влијание врз остварувањето на заштитата на потрошувачите и дава соодветно мислење по истите;
- врши и други работи од советодавен карактер.

Член 3

Советот се состои од претседател и најмалку десет члена, кои ги именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог од:

- Министерството за економија,
- Министерството за финансии,
- Министерството за здравство,
- Министерството за животна средина и просторно планирање,
- Министерството за транспорт и врски,
- Министерството за труд и социјална политика,
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Министерството за образование и наука,
- Министерството за локална самоуправа,
- Организацијата на потрошувачите на Македонија и
- Стопанската комора на Македонија, од областа на трговијата.

Советот по потреба, може да се проширува и со претставници од други органи на државната управа.

Член 4

Работењето и одлучувањето на Советот се уредува со Деловник за работа.

Член 5

Стручно-административните работи на Советот ги врши Министерството за економија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-931/1
27 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

624.

Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 102 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3. 04. 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА БРОЈОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО
ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ
УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ "СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО БИТОЛА
ВО УЧЕБНАТА 2001/2002 ГОДИНА

1. Бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2001/2002 година да изнесува соодветно на бројот на студентите за запишување во прва година даден во Конкурсот за запишување во прва година на факултетите на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, врз основа на предлогот на бројот на студенти кои се запишуваат во прва година на додипломски студии на наставно научните совети на високообразовните установи од овој универзитет.

На Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, за студентите во чие финансирање не учествува државата, висината на надоместот на трошоците за студирање, за техничките, природно математичките, медицинските, биотехничките науки и уметностите да изнесува до 1900 ГМ во денарска противвредност, а за факултетите од општествените науки да изнесува до 1500 ГМ во денарска противвредност.

2. Бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола во учебната 2001/2002 година да изнесува соодветно на бројот на студентите за запишување во прва година даден во Конкурсот за запишување студенти во прва година на високообразовните установи на Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола, врз основа на предлогот на бројот на студенти кои се запишуваат во прва година на додипломски студии на наставно научните совети, односно наставничките совети на високообразовните установи од овој универзитет.

Во рамките на утврдените средства од Буџетот има основа државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола да воведат кофинансирање согласно член 89 од Законот за високото образование во износ до 500 ГМ во денарска противвредност.

3. Финансирањето на запишаните студенти од точка 1 и точка 2 на оваа одлука да биде во рамките на утврдените средства на буџетите на Република Македонија за 2001 и 2002 година на Министерството за образование и наука, во програмата за финансирање на високото образование.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2379/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

625.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се доделува градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија на Југоисточно - Европска универзитетска фондација во Тетово - Ре-

публика Македонија за изградба на универзитетски комплекс - Тетово кое го сочинуваат:

КП број 8060/1 КО - Тетово во површина од 132006 м²
КП број 8061 КО - Тетово во површина од 9150 м²
КП број 8062 КО - Тетово во површина од 30270 м²
КП број 8063 КО - Тетово во површина од 13084 м²
КП број 8064/1 КО - Тетово во површина од 12585 м²
или вкупна површина од 197096 м².

Член 2

Градежното неизградено земјиште се доделува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2346/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

626.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се утврдува дека на досегашниот корисник Средното земјоделско училиште "Моша Пијаде" - Тетово, на земјиштето сопственост на Република Македонија, во КО - Тетово, што претставува:

КП број 8060/1 во површина од 132 006 м²
КП број 8061 во површина од 9 150 м²
КП број 8062 во површина од 30 270 м²
КП број 8063 во површина од 13 084 м²
КП број 8064/1 во површина од 12 585 м²

или вкупна површина од 197 096 м² му престанува правото на користење, заради реализација на локацијата за универзитетскиот комплекс - Тетово.

Член 2

На досегашниот корисник Средното земјоделско училиште "Моша Пијаде" - Тетово, му припаѓа правото на надомест за вложувањата кои ги извршил на земјиштето од членот 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2298/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

627.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

На Македонската православна црква и се пренесува правото на користење на недвижен имот - објектите на хотелскиот комплекс "Бисер" со дворното место и пат во с. Калишта - Струга, заведен во Републичката геодетска управа - Одделение за прмер и катастар -

Струга како КП. бр. 668 во површина од 1324 м² од која 157 м² под зграда и 1167 м² - двор; КП. бр. 679 во површина од 7588 м² од која 3006 м² под зграда и 4582 м² - двор и КП. бр. 866/2 во површина од 2929 м² пат, сите во м.в. "Краста" КО Калишта, по имотен лист бр. 121 и "КП 2034/7 со површина од 5000 м² под објект 643 м², двор 4358 м² во месноста викана "Домнеска" по имотен лист 1084".

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот опишан во член 1 од оваа одлука и се пренесува на Македонската православна црква на неопределено време - без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2316/1
10 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

628.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 03.04.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. На работниците од АД "Македонка" - Штип, поради економски, технолошки, структурни и слични промени да се исплати еднократен надоместок за регулирање на придонесите:

- за пензиско и инвалидско осигурување 515.867.048,00

Средствата да се исплатат од дел од Буџетот на Република Македонија, а дел од побарувањата од Ирак.

2. Се задолжува Министерството за финансии да ја спроведе оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1826/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

629.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.04.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА РАБОТНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

На Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Крушево - Крушево му се даваат на користење работни простории во вкупна површина од 91,71 м² на втори кат, во објектот стара зграда на Општина Крушево во Крушево, КП 976.П.П. БР.1719 КО Крушево, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Работните простории од член 1 на оваа одлука се даваат на користење без надоместок.

Со корисникот на работните простории, Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија да склучи Договор за условите и начинот на користење на просториите.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1484/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

630.

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за основање на јавно претпријатие Македонска радиодифузија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.03.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО РАДИОДИФУЗНАТА МРЕЖА ЗА 2001 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за инвестициони вложувања во радиодифузната мрежа за 2001 година, бр. 02-32/4 од 30.01.2001 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија, на 16-та седница, одржана на 26.01.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-260/1
20 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

631.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3. 04. 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2000 ГОДИНА НА ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2000 година на ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје, УО бр. 02-854/29/2, донесена на седницата на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија" одржана на 27. 02. 2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1463/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

632.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3. 04. 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИТЕ НА ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ ВО ДРУШТВАТА СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ОСНОВАНИ ОД ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за продажба на уделите на ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје во друш-

твата со ограничена одговорност основани од ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје, УО бр. 02-854/29/21.2, донесена на седницата на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија" одржана на 27. 02. 2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1463/2
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

633.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ
МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ
НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 22	-- Со зафатнина на цилиндриците над 1000 см ³ до 1500 см ³ :	
	8703 22 90 00	--- Употребувани а) Возило тип комбе VOLKSWAGEN со број на пасија WV2ZZZ70ZRN0997 08	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2149/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

634.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ
МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ
НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 22	-- Со зафатнина на цилиндриците над 1000 см ³ до 1500 см ³ :	
	8703 22 90 00	--- Употребувани а) Патничко возило MITSUBISHI LANCER број на пасија JMB5NC12AGU4107 709	1 парче
	8703 32	б) OPEL KADET Хачбек 1.2 СЦ број на пасија WOL000033G512568 0	1 парче
	8703 32 90 90	-- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см ³ до 2500 см ³ : --- Со зафатнина на цилиндриците над 2000 см ³ до 2500 см ³ а) Патничко моторно возило OPEL OMEGA број на пасија WOL000066J1196358	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2146/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

635.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ
МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ
НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	

- 8703 23 -- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см3 до 3000 см3:
- 8703 23 90 10 --- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см3 до 2000 см3
- а) OPEL OMEGA број на шасија WOL000016H110324 38 1 парче
- б) MITSUBISI GALANT број на шасија 070694420010 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2148/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

636.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ
МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ
НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
8703 22		-- Со зафатнина на цилиндриците над 1000 см3 до 1500 см3:	
8703 22 90 00		--- Употребувани а) OPEL KADET број на шасија WOL000034F5131538	1 парче
8703 32		-- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см3 до 2500 см3:	
8703 32 90 10		--- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см3 до 2000 см3 а) FORD број на шасија GBVKW1779500	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2148/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

637.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ
МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ
НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
8703 22		-- Со зафатнина на цилиндриците над 1000 см3 до 1500 см3:	
8703 22 90 00		--- Употребувани а) VOLKSWAGEN VW70X0A со број на шасија WV2ZZZ70ZRH0491 11	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2147/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

638.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ
МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ
НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за надворешни работи и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица	

(освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:

8703 24 -- Со зафатнина на цилиндриите над 3000 см3:

8703 24 90 00 -- Употребувани

а) Патничко моторно возило тип MERCEDES-BENZ S600 L, со број на шасија WDV1400571A43267 8 зафатнина на моторот 5987 cm³ и сила 290KW 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2267/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

639.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ

1. За заменик на директорот на Агенцијата за информации се именува Драги Арсов, дипл. политиколог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2271/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

640.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

1. За заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво се именува Сеадин Цафери, досегашен помошник на министерот за иселеништво.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2178/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

641.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Љупчо Спасовски, досегашен главен републички просветен инспектор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2151/2
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

642.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Марија Лелџохи се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2261/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

643.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје, се именува Кокан Лазаревски, дипл. машински инженер, вработен во ова јавно претпријатие.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2262/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

644.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО**

1. За директор на Управата за наменско производство, орган во состав на Министерството за економија се именува Трпе Гурчевски, досегашен раководител на Одделението за наменско производство во Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2155/2
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

645.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ
НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ
И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП**

1. Илија Ристески се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1924/2
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

646.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА,
ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП**

1. За вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Прилеп се именува Киро Јовановски, дипл.архитект - вработен во Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2065/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

647.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култура ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР
НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ
"ВАРДАР ФИЛМ" - СКОПЈЕ**

1. Афродита Марковиќ се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Работната организација за производство на филмови "Вардар филм" - Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1755/3
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

648.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за култура ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ФИЛМОВИ "ВАРДАР ФИЛМ"-СКОПЈЕ**

1. Столе Попов се разрешува од должноста претседател на Управниот одбор на Работната организација за производство на филмови "Вардар филм"-Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1754/3
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

649.

Врз основа на член 129 од Законот за банките и штедилниците ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 - Пречистен текст), а во врска со член 122 став 1 од Законот за банките ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА - СКОПЈЕ**

1. м-р Зоран Ставрески се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје, поради заминување на друга должноста.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје се именува Ванчо Каргов, државен секретар во Министерството за финансии.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2066/2
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

650.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕ-
НИТЕ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија од редот на вработените во претпријатието, се разрешуваат:

- Споменка Баждавела,
- Тодор Југов,
- Гаврил Кипровски,
- Боро Радевски.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија од редот на вработените во претпријатието, се именуваат:

- Гордана Вељковиќ-Костова, раководител на Сектор за маркетинг и комерцијални работи - Подрачна единица - Скопје,
- Миха Лаброски, помошник директор во ЈП - Дирекција, Сектор за финансии, комерција и маркетинг,
- Ване Тапшаминов, помошник директор во ЈП - Дирекција, Сектор за стопанисување со станбен и деловен простор,
- Добре Цветаноски, директор на Подрачна единица - Кичево.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2048/2
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

651.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 април 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈВП "ВОДОСТОПАНИСТВО НА МАКЕДОНИЈА"
- СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на Јавното водостопанско претпријатие "Водостопанство на Македонија" - Скопје, се именува Илија Китаноски, директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2254/2
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

652.

Врз основа на член 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.04.2001 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО 2001 ГОДИНА**

1. Во Буџетот на Република Македонија за 2001 година предвидени се средства за изработка на просторни и урбанистички планови во износ од 27.107.000 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

- | | |
|--|--------------------------|
| 2.1. Просторен план на заштитната зона на изворот Рашче, со стручна ревизија на нацрт планот | 5.000.000 денари |
| 2.2. Елаборат за просторна организација на коридори за сообраќајната инфраструктура со лоцирање на придружни и услужни објекти и содржини на јавните патишта | 807.000 денари |
| 2.3. Нацрт Генерален урбанистички план на Крушево, Дебар, Охрид, Струга, Велес | 7.300.000 денари |
| 2.4. Предлог Генерален Урбанистички План на Струмица, Куманово, Винаца, Гостивар, Радовиш и довршување на ГУП кои се во тек на изработка (Тетово, Прилеп, Неготино, Берово, Валандово и други) | 5.000.000 денари |
| 2.5. Довршување на Урбанистички документации за населени места: Будинарци, Мачево (Берово), Прибачево (Оризари), Драчево (Кисела Вода), Градец (Винаца) и доработка на документации кои се во тек на изработка | 2.000.000 денари |
| 2.6. Изработка на урбанистичка документација за гранични премини (постојни и нови), ГУП за комплекси и планови за одделни локалитети | 3.000.000 денари |
| 2.7. Стручна ревизија на нацрт урбанистички планови | 2.000.000 денари |
| 2.8. Изработка на публикации од делокруг на работа на Секторот за уредување на просторот (стандарди и нормативи за уредување и проектирање), за одржување стручни семинари и сл. | 2.000.000 денари |
| ВКУПНО: | 27.107.000 денари |

3. Обезбедувањето на соодветни геодетски подлоги за изработка на плановите, согласно оваа програма, е обврска на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови, Скопје.

4. За начинот и динамиката на спроведување на оваа програма ќе се грижат: Министерството за животна средина и просторно планирање за точка 2.1. на оваа програма и Министерството за транспорт и врски за точка 2.2. до 2.8. на оваа програма, кои во рамките на предвидените средства можат да вршат соодветни поместувања на планираните износи.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1850/1
3 април 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

653.

Врз основа на член 15 од Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94) и член 17 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2001 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОПСТВЕ- НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА

А. ОПШТ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА

И. Цели и предмет на Програмата

Основна цел на Програмата е преку продажбата на деловниот простор во сопственост на Република Македонија е довршувањето на приватизација на деловниот простор, а воедно со тоа се обезбедуваат и ликвидни средства.

Аргумент повеќе за продажбата се и проблемите во стопанисувањето со деловниот простор во сопственост на Република Македонија, незадоволителниот процент на наплата на закупнината, а со тоа и недостаток на средства за инвестиционо одржување на истите.

Со оваа програма, која ќе биде отворена и ќе се реализира sukcesивно, дефинитивно ќе се расчисти статусот и сопственоста на деловниот простор во сопственост на Република Македонија, кој ќе биде предмет на продажба во оваа и во наредните години.

Со деловниот простор предмет на оваа програма, стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Во првата фаза на Програмата за продажба на деловен простор во сопственост на Република Македонија се опфатени 101 деловна единица со вкупна површина од 4.897,12 м² и вкупна почетна вредност од 6.180.872,59 ДЕМ, детално претставени во прилозите во оваа програма.

Составен дел на оваа програма се табеларните прилози од подрачните единици на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

II. Продажна цена на деловниот простор

Продажбата на деловниот простор се врши според пазарната вредност.

Пазарната вредност се определува според следниве критериуми:

- градежна вредност на деловниот простор;
- вложените средства за комуналното уредување на градежното земјиште;
- видот на објектот и
- локациската погодност.

Под градежна вредност се смета особено:

- вредноста на материјалот;
- вредноста на работната рака потребна за изградба на деловниот простор;
- трошоците за транспорт за материјалот;
- трошоците за изготвување на техничката документација и сл.

Градежната вредност на објектот се намалува зависно од векот на траењето, староста и степенот на одржувањето на објектот.

Под вложени средства за комунално уредување на градежното земјиште, се сметаат средствата вложени за уредување на земјиштето според Програмата за уредување на градежното земјиште што важат во моментот на потпишувањето на договорот.

Под вид на објекти особено се смета деловната зграда, деловната просторија, местоположбата на деловниот простор во зградата и сл.

Под локациска погодност се сметаат особено:

- близината на центарот на градот, односно населбата;
- близината на јавни објекти и сл.

Секако, треба да се земат во предвид и средствата за трошоци за реализација на програмите и данокот на додадена вредност - ДДВ, кои ќе паднат на товар на купувачот и надоместување на трошоците на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за реализација на оваа програма.

Пазарната вредност на деловниот простор определена според критериумите, не може да биде помала од це-

ната што за ист или сличен деловен простор се постигнува во слободен промет, а што се утврдува врз основа на договорите за купопродажба во слободен промет.

Продажната цена на деловниот простор е цената по која се врши понуда на носителите на предимственото право на купување и е почетна цена за продажба на деловниот простор со јавно наддавање.

Процената на пазарната вредност, постапката за продажба на деловниот простор и склучувањето на договорите ги врши Министерството за транспорт и врски преку Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

III. Услови на плаќање

Врз основа на член 10, 11 и 12 од Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94) плаќањето на цената на деловниот простор се врши со денари, со денари стекнати по основа на дефинитивен откуп на обврзници издадени од Република Македонија врз основа на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000) и со денари стекнати по основа на продажба на ефективни странски средства.

Кога цената на деловниот простор се плаќа со денари стекнати по основа на дефинитивен откуп на обврзници издадени од Република Македонија врз основа на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000) и со денари стекнати по основа на продажба на ефективни странски средства, цената се намалува за 15%.

Остварените средства од продажбата со денари и денари стекнати со продажба на ефективна странска валута се уплаќаат на посебна сметка на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и се насочуваат за нова станбена изградба.

IV. Право на купување на деловен простор

Право на купување на деловен простор во сопственост на Република Македонија имаат сите правни и физички лица државјани на Република Македонија.

Врз основа на член 13 од Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94) предимствено право на купување при продажба на деловниот простор има сопственикот.

Носителот на предметното право на купување е должен да се изјасни по понудата во рок од 30 дена од нејзиното примање.

Кога понудата е прифатена, носителот на предимственото право е должен во рок од 8 дена од прифаќање на понудата да ги уплати средствата на име цена.

Кога носителот на предимственото право на купување не се изјасни за прифаќање на понудата во рокот, односно не ги уплати средствата на име цена во рокот, деловниот простор се дава на јавно наддавање по цена не пониска од почетната цена.

Кога на јавното наддавање за купувачот на деловниот простор постигне исти услови и други учесници, деловниот простор се продава на закупувачот.

Огласот за јавно наддавање задолжително се објавува во дневниот печат.

Кога на јавното наддавање не се продаде деловниот простор, постапката за продавање на деловниот простор со јавно наддавање се повторува.

V. Завршни одредби

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1921/1
27 март 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

I. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА СКОПЈЕ

Р.б	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во дем	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Скопје	Даме Груев 7 приземје	50,37	2.928,60	147.513,58	за продажба
2		Даме Груев 1 приземје	43,11	2.862,00	123.380,82	за продажба
3		Даме Груев 1 приземје	21,04	4.265,62	89.748,64	за продажба
4		Даме Груев 7 приземје	6,41	3.098,55	19.861,71	за продажба
5		Бул. Јане Сандански 63 приземје	25,94	2.623,70	68.059,30	за продажба
6		Бул. Јане Сандански 65 приземје	43,07	2.603,70	112.141,36	за продажба
7		Бул. Јане Сандански 74 приземје	72,00	2.138,40	153.964,80	за продажба
8		Бул. АВНОЈ 74 приземје	77,98	2.316,60	180.648,47	за продажба
9		Бул. АВНОЈ 74 приземје	49,15	784,80		за продажба
10		Пролет 1 подрум-гаражи	87,56	2.231,63	195.401,52	за продажба
11		Пролет 1 подрум-гаражи	173,86	1.834,65	318.972,25	за продажба
12		С. Ковачевиќ бр. 47 приземје	54,41	2.442,00	132.869,22	
		ВКУПНО:	704,90		1.581.134,59	

III. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА СТРУМИЦА

Р.б	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во дем	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Струмица	Ценка Павлова бр. 1	22,00	800	17.600,00	без корисник
2	Струмица	Ценка Павлова бр. 1	17,50	800	14.000,00	со корисник
3	Радовиш	б. Алек. Македонски 12/5	20,16	500	10.080,00	со корисник
4	Радовиш	б. Алек. Македонски 4/2	20,16	500	10.800,00	без корисник
5	Радовиш	б. Алек. Македонски 9/2	20,16	500	10.080,00	без корисник
6	Радовиш	б. Алек. Македонски 10/2	20,16	500	10.080,00	без корисник
7	Радовиш	б. Алек. Македонски 3/3	190,00	1.000	190.000,00	со корисник
		ВКУПНО:	310,14		261.920,00	

IV. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КУМАНОВО

Р.б	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во дем	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Куманово	Страшо Арсов гаражи	118,50	300	35.550,00	без корисник
2	Куманово	Титова Митровичка	26,20	850	22.270,00	без корисник
3	Куманово	Титова Митровичка	55,50	850	47.175,00	без корисник
4	Куманово	Страшо Арсов	48,67	1.700	82.739,00	со корисник
5	К. Паланка	Моша Пијаде 217 гаража	19,30	300	5.790,00	со корисник
6	К. Паланка	Моша Пијаде 217 гаража	21,45	300	6.435,00	со корисник

VI. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО

Р. бр.	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во ДЕМ	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Тетово	с. Теарце	269,17	1.026,00	276.225,00	без корисник
2	Гостивар	ул. "Мара Угринова"	74,87	2.268,00	169.793,00	без корисник
	Вкупно:		344,04		446.018,00	

VII. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ПРИЛЕП

Р. бр.	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во ДЕМ	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Прилеп	Гоце Делчев 61	34,43	2.119,00	72.957,00	со корисник
2	Прилеп	Гоце Делчев 65	34,43	2.115,00	72.819,00	со корисник
3	Прилеп	Васко Карангелески бб	98,00	1.777,00	174.146,00	со корисник
4	Прилеп	Сотка Горѓиоски 4	14,40	2.060,00	29.664,00	со корисник
5	Прилеп	Трајко Тарцан 3	69,90	2.027,00	141.687,00	со корисник
6	Прилеп	5-та Прилепска 1	12,96	1.395,00	18.079,00	со корисник
7	Прилеп	с. Тополчанка лок. 1	71,50	834,00	59.631,00	со корисник
8	Прилеп	с. Тополчанка лок. 2	24,15	916,00	22.121,00	со корисник
9	Прилеп	с. Тополчанка лок. 3	24,15	916,00	22.121,00	без корисник
10	Прилеп	с. Тополчанка лок. 4	23,46	898,00	21.067,00	без корисник
11	Прилеп	с. Славеј	88,00	668,00	58.784,00	без корисник
	Вкупно:		495,38		693.076,00	

VIII. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КИЧЕВО

Р. бр.	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во ДЕМ	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	М. Брод	М.Тито лок.1-1	52,00	895	46.540,00	
2	М. Брод	М.Тито лок.1-2	52,00	897	46.644,00	
3	М. Брод	М.Тито лок.1-3	49,00	901	44.149,00	
4	М. Брод	М.Тито лок.1-4	49,00	896	43.904,00	
5	М. Брод	М.Тито лок.1-а	6,50	888	14.652,00	
6	М. Брод	М.Тито лок.1-4а	7,40	881	6.519,00	
7	М. Брод	М.Тито лок.4	78,50	939	73.712,00	
8	М. Брод	Партизанска бр. 8 лок. 1	19,10	700	13.370,00	
9	М. Брод	Партизанска бр. 8 лок. 2	17,40	699	12.162,00	
10	М. Брод	Партизанска бр. 8 лок. 3	18,80	700	13.160,00	
11	М. Брод	Партизанска бр. 8 лок. 4	19,00	704	13.376,00	
	Вкупно:		378,70		328.189,00	

IX. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КОЧАНИ

Р. бр.	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во ДЕМ	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Берово	Маршал Тито 10	78,00	830	64.740,00	без корисник
2	М. Каменица	Маршал Тито 16	74,84	880	65.860,00	ППС Поли
	Вкупно:		152,84		130.600,00	

X. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА КАВАДАРЦИ

Р.б.	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во ДЕМ	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Д.Капија	11 Октомври бб вл.2 лок2	51,30	1.554	79.720,00	без корисник
2	Д.Капија	11 Октомври бб вл.2 лок3 лево	18,75	1.463	27.431,00	без корисник
3	Д.Капија	11 Октомври бб вл.2 лок.3 десно	16,50	1.450	23.925,00	без корисник
4	Неготино	Петар Демирски бр. 18	61,20	2.033	124.420,00	без корисник
5	Неготино	Петар Демирски бр. 18	60,60	2.082	126.169,00	без корисник
	ВКУПНО:		208,35		381.665,00	

XI. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ОХРИД

Р.б.	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во ДЕМ	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Охрид	Гоце Делчев 367	114,00	1.420	161.880,00	без корисник
2	Охрид	Егејска бр. 7	80,00	990	79.200,00	без корисник
	ВКУПНО:		194,00		241.080,00	

XII. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ГЕВГЕЛИЈА

Р.б.	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во ДЕМ	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Валандово	Град Пазар	13,65	1.250	17.062,00	празен
2	Валандово	Град Пазар	13,65	1.250	17.062,00	Ловно друштво
	ВКУПНО:		27,30		34.124,00	

XIV. ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ШТИП

Р.б.	Град	Улица и број на деловниот простор	Површина во м ²	Почетна цена по м ² во ДЕМ	Вкупна почетна вредност во ДЕМ	Со корисник и без корисник
1	2	3	4	5	6	7
1	Штип	Јосиф Ковачев 18	36,50	1.362,00	49.708,00	со корисник
2	Штип	Р.Стојков 16	38,00	1.196,00	45.454,00	со корисник
3	Штип	Р.Стојков 18 лд.	40,48	1.196,00	48.421,00	со корисник
4	Штип	Велко Влаховиќ бр.8 л.1	31,50	1.196,00	37.680,00	без корисник
5	Штип	В.Влаховиќ бр. 8 л.2	40,00	926,00	37.047,00	без корисник
6	Штип	В.Влаховиќ бр. 8 л.3	44,40	1.016,00	45.110,00	со корисник
7	Штип	В.Прке бр. 98	10,00	1.624,00	16.237,00	со корисник
8	Штип	В.Прке бр. 98	7,70	1.624,00	12.503,00	со корисник
9	Штип	В.Прке бр. 50	26,67	976,00	26.040,00	без корисник
10	Штип	Енгелсова 6	130,00	818,00	106.340,00	без корисник
11	Пробиштип	Нада Михајлова бб.л.А	74,91	1.324,00	99.155,00	без корисник
12	Пробиштип	Нада Михајлова бб.л.Б	78,64	1.327,00	104.355,00	без корисник
13	Пробиштип	Миро Барага бб	131,28	1.417,00	186.037,00	без корисник
14	Свети Николе	Ангел Трајчев бр. 28	177,00	1.413,00	250.101,00	без корисник
	ВКУПНО:		867,08		1.064.188,00	

РЕКАПИТУЛАР
НА ВКУПНО ПРЕДЛОЖЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ЗА ПРОДАЖБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Р. бр.	Подрачна единица	деловен единици	м2	почетна вредноста во дем
1	2	3	4	5
1	Скопје	12	704,90	1.581.134,59
2	Струмица	7	310,14	261.920,00
3	Куманово	14	416,88	279.526,00
4	Струга	3	263,99	404.163,00
5	Тетово	2	344,04	446.018,00
6	Прилеп	11	495,38	693.076,00
7	Кичево	11	378,70	328.189,00
8	Кочани	2	152,84	130.600,00
9	Кавадарци	5	208,35	381.665,00
10	Охрид	2	194,00	241.080,00
11	Гевгелија	2	27,30	34.120,00
12	Велес	16	533,52	335.193,00
13	Штип	14	867,08	1.064.188,00
	ВКУПНО:	101	4.897,12	6.180.872,59

654.

Врз основа на член 171 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000 и бр. 103/2000), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 30.03.2001 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ КАКО ОВЛАСТЕНА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник поблиску се определува начинот и постапката на пренесување на акционерските книги од акционерските друштва во Заводот за платен промет како овластена институција за вршење на работите на Централниот депозитар за хартии од вредност до неговото конституирање, начинот и постапката на прифаќање на постојните акционерски книги во регистарот на акции во Заводот за платен промет во нематеријален облик, определување на денот на престанок на користење во правниот промет на акциите во материјален облик, односно потврди за сопственост на акции, како и начинот на известувањето на издавачите и сопствениците за евидентираниите акции во регистарот.

Член 2

Начинот на пренос на акционерските книги во Заводот за платен промет како овластена институција за вршење на работите на Централниот депозитар за хартии од вредност (во натамошниот текст: Завод), се врши на начин и постапка утврдена со Законот за хартии од вредност, овој правилник и Упатството за начинот на пренос на акционерските книги во регистарот.

Член 3

(1) Заводот води регистар на акции во нематеријален облик.

(2) Во регистарот на акции се чуваат електронските записи за податоците од акционерските книги во централна информациозна база во која се запишани правата од акциите во нематеријален облик на акционерските друштва, како и правата на трети лица што произлегуваат од тие акции.

Член 4

(1) Податоците од акционерските книги, за секој акционер, се доставуваат до регистарот на акции во Заводот на магнетен медиум во форма на електронски запис.

(2) Форматот на електронскиот запис, како и начинот на пополнување и доставување на магнетниот медиум е определен со Упатството кое е составен дел на овој правилник.

Член 5

Податоците од акционерските книги од акционерските друштва во Заводот се пренесуваат по вид, род и број на емисија на ниво на акционер со состојба на денот на пренесувањето на податоците во Заводот.

Член 6

До моментот на прифаќањето на податоците од акционерските книги во регистарот на Заводот, одговорноста за точноста и вистинитоста на пренесените податоци е на акционерското друштво, а по прифаќањето на податоците одговорноста е на Заводот.

Член 7

За успешно пренесување на податоците од акционерските книги во регистарот на акции, Заводот обезбедува услови за проверка на податоците што се пред-

мет на прифаќање, да изврши обука на овластени лица од акционерските друштва за пренесување на податоците од акционерските книги во Заводот во форма на електронски запис како и обука на вработените што вршат преземање на електронските записи во Заводот.

Член 8

Сите акционерски друштва во Република Македонија (трговски друштва, банки и осигурителни друштва) кои согласно член 134 став 2 од Законот за хартии од вредност се должни да ги водат своите акционерски книги во Централниот депозитар за хартии од вредност ги пренесуваат своите акционерски книги во форма на електронски запис во Заводот на 26.11.2001 година.

Член 9

Акционерските друштва ги чуваат акционерските книги во материјален облик, со состојба на денот на прифаќањето и другите податоци значајни за сопствениците на акции во соодветното акционерско друштво, најмалку 3 години од денот на прифаќањето на Заводот.

**НА ЧИН И ПОСТАПКА НА ПРЕНЕСУВАЊЕ
НА АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ**

Член 10

Правата и обврските на акционерските друштва и Заводот во постапката на пренесување на податоците од акционерските книги од акционерските друштва во Заводот се уредуваат со посебен договор кој треба да се потпише најдоцна до 20.04.2001 година.

Член 11

(1) Акционерските друштва ги доставуваат податоците од акционерските книги до Заводот во форма на електронски запис, кој задолжително ги содржи следните елементи:

1. Назив на фирмата-издавач на акциите со матичен број на фирмата.
2. Вид на акции.
3. Вкупен број на издадени акции.
4. Номинална вредност на издадените акции.
5. Датум на емисија на акциите.
6. Сопственик на акциите (за физичко лице: име и презиме, адреса и ЕМБГ, односно број на пасош за странско лице и за правно лице: назив на фирмата, адреса и матичен број).
7. Број на акции во сопственост за секој акционер поодделно.
8. Бројот на запишани, но целосно неотплатени акции и нивните сопственици.
9. Права на трети лица врз акции по основ на залог и други правни акти.
- (2) Покрај податоците од став 1 од овој член акционерското друштво, доколку располага со таква информација, на Заводот му доставува и број на банковна сметка на сопственикот на акциите на која во иднина ќе се исплатува дивиденда и други приходи по основ на сопственост на хартии од вредност.
- (3) Со податоците од став 1 на овој член акционерското друштво доставува изјава од органот на управување и ревизорскиот извештај за точноста и вистинитоста на податоците што се пренесуваат во форма на електронски запис во Заводот.

Член 12

(1) Софтверското решение за форматот на електронскиот запис содржан на магнетниот медиум на кој се доставуваат податоците од претходниот член на овој правилник го изработува Заводот.

(2) Заводот, магнетниот медиум со софтверското решение го доставува до акционерските друштва најдоцна до 03.05.2001 година.

(3) Акционерските друштва, податоците од акционерските книги, ги пренесуваат на магнетниот медиум од став 1 на овој член најдоцна до 01.06.2001 година.

Член 13

(1) Акционерските друштва, ги доставуваат електронските записи содржани на магнетниот медиум со податоците од акционерските книги на проверка во Заводот, заради согледување на евентуални грешки, почнувајќи од 1 јуни 2001 година, согласност планот за пренесување, проверка и прифаќање на акционерските книги утврден и објавен од страна на Комисијата за хартии од вредност.

(2) При проверката од став 1 на овој член Заводот особено утврдува дали електронскиот запис ги содржи сите задолжителни податоци, дали вкупниот број на издадените акции е еднаков со бројот на акции по поделни акционери како и тоа дали електронскиот запис овозможува успешно прифаќање во Заводот.

Член 14

(1) Заводот, по извршената проверка, по писмен пат ги известува акционерските друштва за резултатите од проверка.

(2) Заводот ги известува акционерските друштва кај кои во постапката на проверка на електронските записи се утврдат одредени недостатоци, за констатираните недостатоци и им укажува за начинот и постапката за нивно отстранување.

**НАЧИНОТ И ПОСТАПКА НА ПРИФАЌАЊЕ
НА АКЦИОНЕРСКИ КНИГИ****Член 15**

(1) Акционерските друштва, на 26.11.2001 година, ги доставуваат до Заводот електронските записи за податоците од акционерските книги содржани на магнетните медиуми за конечно прифаќање.

(2) Со магнетниот медиум сите акционерски друштва доставуваат и пријава за внес на акционерската книга во регистарот, изјава на органот на управување и ревизорски извештај за точноста и вистинитоста на податоците од акционерската книга и доказ за успешно завршување на проверка.

(3) Образецот на пријавата од став 2 на овој член е дадена во прилог на овој правилник.

Член 16

На акционерските друштва кои ги исполнуваат пропишаните услови, Заводот им издава потврда со напомена дека податоците од акционерските книги во нематеријален облик се внесуваат во регистарот на Заводот на 03.12.2001.

Член 17

(1) Заводот, акционерските друштва кај кои се утврдени неправилности, ги известува по писмен пат, за утврдените неправилностите и им укажува на начинот и постапката за нивно отстранување.

(2) Акционерското друштво е должно, во рок од 2 дена од денот на добивање на известувањето од претходниот став, да достави исправен електронски запис согласно укажувањата во известувањето од Заводот.

(3) Заедно со електронскиот запис од став 2 на овој член, акционерските друштва ги доставуваат и сите документи од член 15 став 2 на овој правилник.

Член 18

(1) Податоците од акционерските книги на сите акционерски друштва кои нема да постапат согласно укажувањата на Заводот, односно повторно достават неисправни електронски записи, се ставаат на посебен подсистем во регистарот.

(2) За неприфаќање на електронските записи со податоци од акционерските книги одлучуваат овластени лица во Заводот.

(3) За критериумите за неприфаќање на електронските записи, односно ставањето на посебен подсистем, Заводот во писмена форма ќе ги информира акционерските друштва најдоцна до 15.09.2001 година.

Член 19

Акционерски друштва кои постапиле во согласност со укажувањата, Заводот им издава потврда со напомена дека податоците од акционерските книги во нематеријален облик се внесуваат во регистарот на Заводот на 03.12.2001.

Член 20

По исклучок, во отсуство на дел од индивидуални податоци за акционерите од член 11 став 1 на овој правилник (адреса и место на живеење, број на пасош на странски државјани или матичен број на странско правно лице акционер), Заводот отвора времена сметка во регистарот за нив преку која неможат да тргуваат и да вршат промена на сопственоста, до дополнувањето на податоците.

Член 21

(1) Заводот на сите акционерски друштва им доставува испис од прифатената акционерска книга со состојба на 03.12.2001 година.

(2) Акционерските друштва ги проверуваат доставените исписи за прифатените акционерски книги и најдоцна до 06.12.2001 година органот на управување во писмена форма ја потврдува точноста и вистинитоста на податоците содржани во регистарот.

(3) Се до моментот на потврдување на точноста и вистинитоста на податоците во исписот од страна на акционерското друштво, не се тргува ниту се врши промена на сопственоста на акциите.

Член 22

(1) Податоците за акционерските книги на акционерските друштва кои нема да достават потврда за точноста и вистинитоста на податоците содржани во исписот, се ставаат на посебен подсистем во регистарот.

(2) Се до доставување на потврдата од член 21 став 2 на овој правилник, тие акции не се тргуваат ниту се врши промена на сопственоста.

НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА ИЗДАВАЧИТЕ И СОПСТВЕНИЦИТЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАНИТЕ АКЦИИ**Член 23**

(1) По приемот на потврдата за точноста и вистинитоста на прифатените податоци од акционерското друштво, Заводот ги известува во писмена форма издавачите и сопствениците за евидентираниите податоци во регистарот во Заводот.

(2) Секој акционер кој не добил известување или добил известување кое содржи неточни податоци за неговата сопственост се обраќа до акционерското друштво за остварување на своите права.

**ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА
ПОДАТОЦИТЕ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАВОДОТ****Член 24**

(1) Покривањето на трошоците за пренесувањето на податоците од акционерските книги на акционерските друштва во регистарот на Заводот го надоместуваат акционерските друштва.

(2) Надоместот од став 1 на овој член се утврдува во зависност од бројот на акционерите за кои се преземаат податоците и бројот на извршените проверки на доставените податоци на електронскиот запис до Заводот.

(3) Надоместот за извршените проверки на доставениот електронски запис се зголемува за секоја повторно извршена проверка за 10% од претходната проверка.

Член 25

Надоместот на трошоците од претходниот член на овој правилник се утврдува со тарифа на Заводот на која согласност дава Владата на Република Македонија.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Со моментот на прифаќањето на електронските записи за податоци од акционерските книги во регистарот на Заводот, секој акционер во соодветното акционерско друштво се стекнува со правото со акциите да истапува во правниот промет.

Член 27

Акциите и потврдите за акции во материјален облик што ги поседуваат акционерите во акционерските друштва престануваат да предизвикуваат правно дејство сметано од 03.12.2001 година.

Член 28

(1) Заводот најдоцна до 15.04.2001 година ја известува јавноста за датумот на отпочнување и завршување на постапката за пренесување на акционерските книги во регистарот и за правата, последиците и обврските од пренесувањето на акционерските книги во нематеријален облик во регистарот.

(2) Заводот ги известува овластените учесници на пазарот на капитал за акционерските друштва чии податоци од акционерските книги во нематеријален облик се прифатени во регистарот и за акционерските друштва чии податоци од акционерските книги се сместени на посебен подсистем на регистарот и не се во правниот промет.

(3) Заводот, преку берзата, ги известува овластените учесници на пазарот на капитал за временската динамика на активности сврзани со постапката на пренесувањето на акционерските книги во регистарот.

Член 29

Акционерските друштва од член 134 став 2 од Законот за хартии од вредност, најдоцна до 30.04.2001 година објавуваат јавен повик во еден од дневните весници, со кој ги повикуваат своите акционери во рок од 30 дена да го достават својот ЕМБГ и да ја проверат исправноста на внесените податоци во акционерските книги, како и да го достават до акционерското друштво бројот на својата банковна сметка на која во иднина ќе се исплатува дивиденда и други приходи по основ на сопственост на акции.

Член 30

(1) Комисијата за хартии од вредност врши надзор над спроведувањето на постапката на пренесување на електронските записи со податоците од акционерските книги.

(2) За средување на акционерските книги кои согласно член 21 од овој правилник се ставени на посебен подсистем во регистарот, Комисијата за хартии од вредност овластува соодветни институции кои во рок од 30 дена ќе ги корегираат утврдените неправилности, по што истите ќе бидат внесени во регистарот на акции во Заводот откако органот на управување и овластениот ревизор ја потврди точноста и вистинитоста на коригираните податоци.

Член 31

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-337/1
2 април 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

655.

Согласно член 171 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 30-03-2001 година, донесе

ПЛАН ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ, ПРОВЕРКА И ПРИФАЌАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИГИ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ФОРМА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС

Согласно член 171, став 3 од Законот за хартии од вредност, сите акционерски друштва во Република Македонија (трговските друштва, банки и осигурителни друштва) се должни да ги пренесат своите акционерски книги во овластена институција од страна на Комисијата за хартии од вредност за вршење на работите на Централниот Депозитар на хартии од вредност, а заради благовремено, ефикасно и успешно спроведување на постапката на пренесување, проверка и прифаќање на акционерските книги од акционерските друштва во Заводот за платен промет (во натамошниот текст: Заводот), Комисијата за хартии од вредност го објавува следниот план на неопходни активности:

1. Комисијата за хартии од вредност најдоцна до 30.03.2001 година донесува:

- Правилник за начинот на пренесување на акционерските книги од акционерските друштва во Заводот за платен промет како овластена институција за вршење на работи на Централен депозитар на хартии од вредност,

- а најдоцна до 10.04.2001 година Упатство за начинот и условите на пренесување на податоците од акционерските книги на акционерските друштва во регистарот на Заводот за платен промет.

2. Заводот најдоцна до 15.04.2001 година ја известува јавноста за датумот за отпочнување и завршување на постапката за пренесување на акционерските книги во регистарот на акции и за правата, последиците и обврските од пренесувањето на акционерските книги во нематеријален облик во регистарот на акции.

3. Акционерските друштва најдоцна до 20.04.2001 година склучуваат договор со Заводот со кој ги регулираат заемните права и обврски во постапката на пренесување на податоците од акционерските книги од акционерските друштва во Заводот.

4. Акционерските друштва најдоцна до 30.04.2001 година објавуваат јавен повик во еден од дневните весници, со кој ги повикуваат своите акционери, во рок од 30 дена да го достават својот единствен матичен број на граѓанинот и да ја проверат исправноста на внесените податоци за нив во акционерските книги.

5. Заводот за платен промет најдоцна до 03.05.2001 година им доставува на акционерските друштва софтверско решение за форматот на електронскиот запис содржан на магнетен медиум на кој се доставуваат податоците од акционерските книги на акционерските друштва во Заводот за платен промет.

6. Акционерските друштва најдоцна до 01.06.2001 година се должни да ги пренесат податоците од акционерските книги на магнетниот медиум.

7. Акционерските друштва почнувајќи од 01.06.2001 година се должни да ги достават електронските записи содржани на магнетниот медиум со податоците од акционерските книги до Заводот за платен промет најдоцна до 19.06.2001 година (Прва проверка се врши на 20.06.2001 година).

8. Заводот за платен промет по извршената прва проверка јавно го објавува списокот на акционерските друштва што успешно ја поминале проверката, а на оние кај кои се утврдени одредени неправилности ги известува за констатираните недостатоци и им укажува за начинот и постапката за нивно отстранување.

9. Акционерските друштва кои нема успешно да ја поминат првата проверка се должни да ги отстранат констатираните неправилности и исправениот електронски запис повторно да го достават до Заводот за платен промет, почнувајќи од 27.08.2001 година, а најдоцна до 11.09.2001 година (Втора проверка се врши на 12.09.2001 година).

10. Заводот за платен промет по извршената втора проверка јавно го објавува списокот на акционерските друштва што успешно ја поминале проверката, а на оние кај кои се утврдени одредени неправилности ги известува за констатираните недостатоци и им укажува за начинот и постапката за нивно отстранување.

11. За критериумите за неприфаќање на електронските записи, односно ставањето на посебен подсистем, Заводот во писмена форма ќе ги информира акционерските друштва најдоцна до 15.09.2001 година.

12. Акционерските друштва кои нема успешно да ја поминат втората проверка се должни да ги отстранат констатираните неправилности и исправениот електронски запис повторно да го достават до Заводот за платен промет, почнувајќи од 12.10.2001 година, а најдоцна до 16.10.2001 година (Трета проверка се врши на 17.10.2001 година).

13. Заводот за платен промет по извршената трета проверка јавно го објавува списокот на акционерските друштва што успешно ја поминале проверката, а на оние кај кои се утврдени одредени неправилности ги известува за констатираните недостатоци и им укажува за начинот и постапката за нивно отстранување.

14. Сите акционерски друштва се должни на 26.11.2001 година до Заводот за платен промет да ги достават електронските записи со податоците од акционерските книги содржани на магнетен медиум, со состојба на 26.11.2001 година, пријава за внес на акционерската книга во регистарот на акции во Заводот, изјава на органот на управување и ревизорски извештај за точноста и вистинитоста на податоците од акционерската книга и доказ за успешно завршување на проверката (Конечно пренесување).

15. Акционерските друштва кај кои ќе се утврдат неправилности при конечното пренесување се должни да ги отстранат констатираните неправилности и исправениот електронски запис повторно да го достават до Заводот на 30.11.2001 година.

16. Заводот на 03.12.2001 година ги внесува податоците за акционерските книги на акционерските друштва од електронските записи содржани на магнетниот медиум во регистарот на акции во Заводот.

17. Заводот податоците за акционерските друштва кои не ги исполнуваат пропишаните услови, односно кај кои се утврдени неправилности во електронските записи, времено ги сместува во посебен подсистем во регистарот на акции во Заводот.

18. Заводот на 04.12.2001 година на сите акционерски друштва им доставува испис од прифатените акционерски книги со состојба 03.12.2001 година.

19. Акционерските друштва се должни до 06.12.2001 година да го известат Заводот и да ја потврдат точноста на податоците внесени во регистарот на акции по писмен пат.

20. Заводот најдоцна до 10.12.2001 година доставува извештај за евидентирани податоци во регистарот на акции до секој поделен акционер.

21. Комисијата за хартии од вредност на 04.12.2001 година го објавува списокот на акционерски друштва чии акционерски книги не се прифатени од Заводот, односно се внесени во посебен подсистем во регистарот на акции.

22. Комисијата за хартии од вредност на 04.12.2001 година објавува дека акциите на акционерските друштва чии акционерски книги се внесени на посебен подсистем во регистарот на акции во Заводот не може да се тргува ниту да се врши промена на сопственоста се до исполнувањето на пропишаните услови за прифаќање на акционерските книги и нивно внесување во регистарот на акции.

23. Комисијата за хартии од вредност на 07.12.2001 година го објавува списокот на акционерски друштва чии акционерски книги се прифатени и внесени во регистарот на акции.

24. Со акциите од претходната точка сопствениците можат од 07.12.2001 година слободно да располагаат.

Овој план ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-338/1
2 април 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

656.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 23/88, 80/89, 29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИ И ДОЗВОЛИ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ

Член 1

Во Правилникот за стручната подготовка, испити и дозволи за работа на членовите на екипаж на воздухоплов ("Службен лист на СФРЈ" бр. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81 и 10/85 и "Службен весник на РМ" бр. 34/95 и 45/99), по членот 116 се додава нов наслов V-а и нови членови 116а, 116б, 116в, 116г, 116д, 116е, 116ж, 116з и 116с, кои гласат:

"V-а ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА, ДОЗВОЛА, ОВЛАСТУВАЊЕ И ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА ИЛИ ОВЛАСТУВАЊЕ СТЕКНАТИ ВО СТРАНСТВО

Член 116-а

Државјанин на Република Македонија за признавање на завршена обука по одобрена програма во земја членка на ИCAO, за стекнување на одредена дозвола или овластување, поднесува барање до Управата за цивилна воздушна пловидба.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува:

- фотокопија од програмата по која е завршена соодветната обука,
- книга за следење на обука (само за практичниот дел),
- сертификат за успешно завршена обука,
- потврда за овластувањето за работа на воздухопловната институција од тој ранг,
- потврда за часови на летање (двојно, самостојно, дење, ноќе, инструментално, во контролиран воздушен простор (CVFR), маршрутното летање),
- потврда за часови на летање на симулатор.

Член 116-б

Државјанин на Република Македонија, за признавање на дозвола или овластување издадени од надлежен орган на држава членка на ИCAO поднесува барање до Управата за цивилна воздушна пловидба.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува:

- фотокопија од дозволата/овластувањето со доставување на оригиналот на увид,
- потврда за часови на летање/работа,
- уплата за признавање на дозвола или овластување.

Член 116-в

Подносителот на барањето покрај документите од член 116-б на овој правилник пред да му се признае дозволата или овластувањето потребно е да полага испит и да покаже задоволително познавање од следните предмети:

- воздухопловни правила и прописи,
- англиски јазик,
- експлоатација на воздухоплов или средство или уред,

- практичен дел - во кој кандидатот ќе покаже сигурно и безбедно управување на воздухопловот или сигурно и безбедно одржување на воздухопловот, или сигурно и безбедно ракување и управување со средствата и уредите, кое одговара на нивото на дозволата или овластувањето за кое се бара признавање.

Испитот се спроведува комисијски.
За признавање на дозвола или овластување заедно со листата на резултати од положените предмети од став 1 на овој член, се приложува и лекарско уверение не постаро од 30 дена.

Надлежниот орган кога ќе утврди дека подносителот ги исполнил пропишаните услови за признавање на дозвола или овластување ќе му издаде соодветна македонска дозвола или одреденото овластување ќе го впише во македонската дозвола.

Признавање и впишување во македонска дозвола на посебно овластување за тип на воздухоплов впишан во странска дозвола ќе биде извршено ако посебното овластување е стекнато во согласност со домашните прописи.

Член 116-г

Државјанин на Република Македонија за признавање на положени предмети од теоретскиот дел на испитот одржан пред овластен државен орган, односно во институција овластена од државата за спроведување на испити за стекнување на дозвола или овластување во земја членка на ИСАО поднесува барање до Управата за цивилна воздушна пловидба.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува:
- фотокопија на уверението или сертификатот со приложување на оригиналот на увид,
- уплата за признавање.

Член 116-д

Подносителот на барањето од член 116-г на овој правилник треба да полага испит и да покаже задоволително познавање од следните предмети:

- воздухопловни правила и прописи,
- англиски јазик.

Испитот се спроведува комисијски.

Член 116-ѓ

Министерот за транспорт и врски ќе определи полагање на дополнителни предмети, ако програмата или начинот на стекнувањето на предметното барање не соодветствува на минимумот утврден во домашните прописи.

Член 116-е

Лице кое не е државјанин на Република Македонија, а поднел барање за признавање на завршена обука или дозвола или положен испит, со цел стекнување на македонска дозвола или овластување треба да разбира, чита и пишува на македонски јазик.

Член 116-ж

На лице кое не е државјанин на Република Македонија, а бара валидирање на дозвола или овластување издадено од држава членка на ИСАО, за работа во воздухоплов впишан во македонски регистар, ќе му се издаде валидација врз основа на важечката дозвола или овластување.

Времето на важење на валидацијата не може да биде повеќе од 6 месеци и тоа само ако во тој временски период има важност основната дозвола врз основа на која се врши валидирање.

Член 116-з

Кон барањето за валидација подносителот треба да ги достави и следните документи:

- фотокопија од дозволата и овластувањето за работа со оригинал на увид,
- одобрение за засновање на работен однос со странски државјанин издадено од Заводот за вработување на Република Македонија,
- уплата за времена валидација.

Член 116-с

Лицето кое има добиено дозвола односно се стекнало со овластување во земја во која службен јазик е англискиот, испитот од предметот англиски јазик од член 116-в и 116-д нема да го полага.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3724
4 април 2001 година
Скопје

Министер,
Љупчо Балкоски, с.р.

657.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за формирање на средства на солидарноста на Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување "Недела на солидарноста" ("Службен весник на РМ" бр. 30/74, 36/74, 10/76, 44/77, 22/78, 19/80 и 16/85), министерот за финансии, донесе

НАРЕДБА ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА

1. Правните лица кои средствата на солидарноста ги водат на посебна сметка во своето книговодство, должни се средствата на солидарноста за 2000 година да ги уплатат на сметката 40100-655-58 - Средства на солидарноста на Републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди, со исплатата на платите во месец април 2001 година.

2. За спроведување на оваа наредба ќе се грижи Заводот за платен промет.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-6770/1
29 март 2001 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

658.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92) на седницата одржана на 21 март 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништуваат:

а) Програмата за работа на Здружението на граѓани "Радко" - со седиште во Охрид, донесена на Собранието на основачите, на седницата одржана на 24 мај 2000 година и

б) Статутот на Здружението на граѓани "Радко" - со седиште во Охрид, донесен на Собранието на основачите, на седницата одржана на 24 мај 2000 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата од: м-р Јагнула Куновска, Душко Апостолски и Лефко Таневски, адвокати од Скопје, со решение У. бр. 168/2000 и У. бр. 169/2000 од 17 јануари 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста на актите означени под а) и б) во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека во уводниот дел од Програмата на Здружението се појаснува дека за негово име е прифатен најчесто ползуваниот псевдоним на Иван Михајлов - "Радко", чија револуционерна дејност, а посебно културната и публицистичка активност биле вткаени во историјата на Македонија. И покрај тоа што неговото дело допрва ќе се оценувало, неспорен бил фактот дека под негово раководство македонското ослободително движење прераснало во голем пример за слободољубието на човечкиот дух.

Во првата глава од Програмата се истакнува дека Иван Михајлов - "Радко", како морален и интелектуален столб на револуционерната и културната борба на Болгарите од Македонија, е автор на публикации кои се најавтентично и најавторитативно свидетелство за идејната содржина на македонското ослободително движење. Заради својата фактографска заснованост, тие останувале историски изворен и неспорен научен формат. Неговата оставина, на денешните и идни-

те поколенија им ги приопштувала најсигурните доказателства (докази) за револуционерната и културната борба на Болгарите од Македонија.

Во втората глава се содржани целите на Здружението:

- издигнување и афирмација на македонското културно пространство, со приоритет на културно - историскиот идентитет на Славјаните од Македонија, кои што през вековите се пројавувале како Болгари;
- воспоставување на традиционалните етички и човечки ценности и
- афирмација на македонското ослободително движење.

Во третата глава се определува начинот на реализирањето на целите на Здружението и тоа преку:

- сопствена книгоиздавачка дејност, издавање на сопствен весник и сопствени електронски медиуми;
- организирање на конференции, семинари и трибини со учество на видни научни и културни дејци од земјата и странство и
- соработка на Здружението со научни, културни и образовни институции, со подобни здруженија и организации од земјата и странство.

Со Статутот на здружението "Радко" се уредуваат основните начела на организирање, името, седиштето и дејноста на Здружението, програмските цели и активности, правата, должностите и одговорностите на членовите, правниот статус, печат, штембил и знак како и изворот на материјалните средства неопходни за работа, остварување на јавност во работата, определување на услови за основање на организациони единици, условите и начинот на пристапување и исклучување од Здружението, неговото претставување и застапување во правниот промет и кон трети лица и престанувањето на Здружението.

Посебно внимание, според Судот, заслужуваат одредбите од член 3 став 2 и член 7 алинеја 3 од овој статут.

Имено, согласно член 3 став 2 од Статутот, Здружението "Радко" е самостојна, непартиска и општествена организација кое се занимава со изучување и афирмација на македонското ослободително движење, преку општо прифатени демократски стандарди и принципи.

Согласно член 7 алинеја 3 од Статутот, Здружението ги има следните цели и задачи:

- залагање за афирмација на целите, задачите и идеите на македонското ослободително движење преку издавање на сопствен весник, книгоиздавачка дејност, библиотека, преку сопствени електронски медиуми, семинари, конференции, трибини и други културни форми на делување.

5. Согласно член 110 алинеја 7 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните.

Согласно став 1 на член 20 од Уставот на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања.

Во ставот 2 на овој член од Уставот е утврдено дека граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.

Ставот 3 на овој член од Уставот, пак, содржи императивна норма според која програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката или разгорување на национална или верска омраза или нетрпеливост.

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби наспроти содржината на Статутот и на Програмата за дејствување на Здружението на граѓани "Радко"-Охрид, Судот утврди дека истите се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија и разгорување на национална или верска омраза или нетрпеливост.

Ова од причина што според учењето на Иван Михајлов - "Радко", македонскиот етнос никогаш не суштествувал на овој простор, туку истиот им припаѓал на Болгарите од Македонија и дека со неговото признавање бил направен најкрупниот престап во болшевичката централа за времето на нејзиното суштествување. Имено, според неговото учење, процесот на дебугаризација на Македонија, насилно спроведен после втората светска војна, претставува србо-комунистичко ропство, а оваа србо-комунистичка доктрина и по осамостојувањето на Република Македонија од 1991 година, продолжувала да биде официјална доктрина во државата.

Поведени од тие причини, основачите на Здружението "Радко" си поставиле основни цели содржани во Програмата на Здружението: издигнување и афирмација на македонското културно пространство со приоритет на културноисторискиот идентитет на славјанското население од Македонија, кое што низ вековите ја пројавувало својата болгарска етничка припадност; воспоставување на традиционални етички и човекови вредности; незаборавањето на бугарско етничкото потекло на македонскиот народ, што инаку би значело одрекување од неговата традиција и од неговата култура.

Афирмацијата, пак, на идеите на македонското ослободително движење, според Здружението, всушност значи ослободување од "македонизмот", како србо-комунистичка доктрина и од "измислената македонска нација" која била искористена како отворена врата за влегување на целокупна Македонија во рамките на Југославија.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека Статутот и Програмата на Здружението на граѓани "Радко"-Охрид, се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија и разгорување на национална или верска омраза или нетрпеливост, поради што утврди дека истите не се во согласност со Уставот на Република Македонија.

При заземањето на овој став, Судот имаше предвид дека слободата и правото на здружување и дејствување на граѓаните, како дел од корпусот на слободите и правата на човекот и граѓанинот, е темелна вредност за опстојување и развивање на демократските односи во вршењето на власта во Република Македонија, во чија основа се граѓаните со своите слободи, права, стремежи и интереси, односно за остварување на уставната определба на Република Македонија како демократска држава, поради што оваа слобода и право е изречно гарантирана во член 20 став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија.

Меѓутоа, според оценката на Судот, слободата и правото на здружување, организирање и дејствување не може да се сфати и одобри во целите и изборот на средствата за нивно остварување.

Имено, принципите и гаранциите на остварувањето на слободата на здружување и дејствување недвосмислено се определени во член 20 став 3 од Уставот, со забраната програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување и разгорување на национална или верска омраза или нетрпеливост, како и во членовите 1, 3 и 8 од Уставот, кои обврзуваат на почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Републиката.

Понатаму, Судот утврди дека Програмата и Статутот на Здружението, гледани од аспект на забраните што се утврдени во член 20 став 3 од Уставот, треба да се оквалификуваат како програмски цели кои директно и експлицитно повикуваат на уривање на уставниот поредок, односно изречно поттикнуваат разгорување на национална омраза и нетрпеливост и како определби и активности кои објективно значат насоченост кон она што Уставот не го дозволува.

Во овој контекст, Судот ја имаше предвид и Преамбулата на Уставот на Република Македонија во која се поаѓа од историскиот факт дека Македонија е

конституирана како национална држава на македонскиот народ и дека секое дејствување усмерено кон негирање на неговата самобитност, всушност е насочено кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката, кон поттикнување или разгорување на национална или верска омраза или нетрпеливост и кон негирање на слободното изразување на неговата национална припадност.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека и Програмата и Статутот на Здружението на граѓани "Радко"-Охрид, се насочени кон насилно уривање на државниот поредок, попречување на слободното изразување на националната припадност на македонскиот народ, односно негирање на неговата самобитност и разгорување на национална или верска омраза или нетрпеливост, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 168/2000 и У. бр. 169/2000

21 март 2001 година Претседател
Скопје на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена парнична постапка по тужба на тужителот Џемаили Садбер од с.Черкеско, Куманово, против тужениот Беким Зенуни од Куманово, а сега на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса за развод на брак.

На тужениот Беким Зенуни му се поставува привремен застапник адвокат Маргарита Антевска од Куманово која ќе го застапува тужениот до правосилното окончување на оваа постапка односно додека не се јави тужениот или негов полномошник или пак додека Центарот за социјални работи не постави старател.

Од Основниот суд во Куманово, ВИ.П.бр. 326/00.

(7631)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 477/2001, од 08.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020090907-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар намеруваното намалување на основната главнина на Друштвото за трговија, инженеринг, услуги и превоз МИ-ДА експорт-импорт, Марјан ДООЕЛ Скопје, бул. "Октомвриска Революција" бб.

Се запишува намерувано намалување на основна главница на: Друштво за трговија, инженеринг, услуги и превоз МИ-ДА експорт-импорт, Марјан ДООЕЛ Скопје, бул. "Октомвриска Революција" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 477/2001.

(7506)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 371/2001, на регистарска влошка бр. 03008787?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги Балкан инвест доо - Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 2 со седиште во Струмица на ул. "Маршал Тито" бр. 2.

Основаачи: Герасим Гарванлиев од Струмица со основен влог во ствари во вредност од 5.600 ДЕМ во денарска противвредност на 174.280,00 денари, удели 28%.

Елисавета Јанева од Струмица со основен влог во ствари во вредност од 5.600 ДЕМ во денарска противвредност на 174.280,00 денари, удели 28%.

Васил Паралидов од Струмица со основен влог во ствари во вредност од 2.800 ДЕМ во денарска противвредност на 87.140,00 денари, удели 14%.

Виолета Гарванлиева од Струмица со основен влог од 2.800 ДЕМ во денарска противвредност на 87.140,00 денари во ствари, удели 14%.

Кирил Пендев од Скопје со основен влог во ствари во вредност од 2.800 ДЕМ во денарска противвредност на 87.140,00 денари, удели 14%.

Трајчо Христов од Струмица со основен влог во ствари во вредност од 200 ДЕМ во денарска противвредност на 6.224,00 денари, удели 1%.

Васил Нецев од Струмица со основен влог во ствари во вредност од 200 ДЕМ во денарска противвредност на 6.224,00 денари, удели 1%.

Дејности: 01.41, 01.41/3, 02.01, 17.11, 17.12, 17.16, 18.21, 18.22, 20.40, 21.23, 22.21, 22.22, 25.22, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 21.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 65.12/3, 65.23, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 50.30/1, 50.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки, привремен увоз и извоз со складирање, увоз на опрема под закуп, меѓународен лизинг, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Застапување: Трајчо Христов од Струмица - управител со неограничени овластувања при застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 371/2001.

(7629)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1006/99, на регистарска влошка бр. 03004907?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија увоз-извоз Еснаф-Комерц Зија Саидов и др. ЈТД Конче.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт, малограничен промет.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Одговараат содружниците со ситот свој имот. Застапник на друштвото е Зија Саидов, без ограничување.

Содружници: Нурие Саидова од Радовиш и Зија Саидов од Конче.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1006/99. (3030)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1709/99, на регистарска влошка бр. 030056107-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство и трговија Славеј Петре Ристов и др. ЈТД увоз-извоз Радовиш, ул. "Плачковица" бр. 198.

Содружници: Петре Ристов и Димитар Ристов.
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 05.01, 15.11, 15.12, 15.31, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.98/2, 17.40/1, 17.54/2, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.40, 20.50, 20.52, 21.21, 25.22, 25.24, 26.52, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странска фирма, продажба на стока на консигнациони складишта и реекспорт.

Одговара во свое име и за своја сметка. Содружниците одговараат со сиот свој имот солидарно. Управител: Димитар Ристов, без ограничување. Содружници: Петре Ристов и Димитар Ристов.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1709/99. (3031)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2144/99, на регистарска влошка бр. 030060457-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги Интернационал ДООЕЛ Штип, ул. "Ванчо Прке" бб.

Основач: Сашо Прмов од Штип.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.35, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 71.40, 74.40, 74.70, 74.84, 92.33, 92.34, 93.02, 93.05, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е Сашо Прмов, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2144/99. (3032)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1583/99, на регистарска влошка бр. 030054847-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги Мариза-Маркиза Иванова и др. ЈТД увоз-извоз Кочани, ул. Маршал Тито" бр. Б-2/31, Кочани.

Со договор за усогласување од 28.06.1999 година усогласено е ЈТД за производство, трговија и услуги Мариза-Маркиза Иванова и др. ЈТД увоз-извоз Кочани.

ни. Седиштето на друштвото е во Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. Б-2/31. Содружници се: Маркиза Иванова од Кочани и Далибор Иванов од Кочани.

Дејности: 01.11, 01.24, 15.12, 15.20, 15.32, 15.33, 15.81, 15.91, 15.93, 36.13, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.62, 72.60, 93.02, 55.11, 55.30, 55.40, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.43, 51.47, 51.54, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара неограничено и солидарно со целиот свој имот. Основачите одговараат неограничено и солидарно со целиот свој имот. Маркиза Иванова и др. ЈТД увоз-извоз Кочани-застапник со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1583/99. (3033)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2226/99, на регистарска влошка бр. 030061277-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Невен ДООЕЛ Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 42.

Основачи се лицата: Перо Ангелов од Кочани.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара неограничено и со сиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Латинка Ангелова-управител без ограничување.

Дејности: 01.12/1, 01.30, 02.01, 02.02, 05.01, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 20.10/1, 25.22, 37.10, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стока.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2226/99. (3034)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1332/99, на регистарска влошка бр. 030052337-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за превоз, услуги и трговија Класик-М ДООЕЛ Штип, ул. "Борис Кидрич" бр. Б/10-Г, Штип.

Единствен содружник: Николов Марјан, ул. "Јајце" бр. 22, Штип, влог од 5.800 дем.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е Николов Марјан, без ограничување.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.21, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 51.21, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.57, 55.40, 55.30/1, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски транспорт, агенциски услуги.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1332/99. (3035)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 613/99, на регистарска влошка бр. 03004514?3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги Југосуровина Штип 2 ДОО Штип, ул. "Железничка" бб.

Усогласување по ЗТД, донесен е договор за друштвото и именува управител на друштвото.

Дејности: 37.10, 37.20, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.71, 28.72, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.13/2, 52.24, 52.21, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 51.21, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со свој имот. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Стојанов Ѓорѓи-управител на друштвото.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 613/99, (3036)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1996/99, на регистарска влошка бр. 03005897?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија, производство и услуги Свон ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село, ул. "Гоце Делчев" бр. 21.

Претворање и усогласување на ПП во ДООЕЛ. Основач: Попов Свонко од Ново Село, ул. "Гоце Делчев" бр. 21, со основачки влог во износ од 158.120,00 денари или во противвредност од 5.100 дем.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 15.32, 15.51, 15.61, 15.86, 20.30, 20.40, 18.21, 18.22, 18.23, 17.51, 21.21, 15.71, 41.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.55, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.42, 52.41, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.62, 52.47, 02.01, 05.02, 55.11, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот. Свонко Попов-управител без ограничување, воедно управителот е и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1996/99, (3037)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1753/99, на регистарска влошка бр. 03005654?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво Максима-ко ДООЕЛ Свети Николе, ул. "Ударничка" бр. 8/19.

Дејности: 55.30, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 15.11, 15.12, 15.13.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Максимова Лидија-управител овластен за застапување без ограничување. Единствен содружник: Максимова Лидија од Свети Николе.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1753/99, (3038)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 99/99, на регистарска влошка бр. 030040000?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Алтрај ДООЕЛ с. Дорфулија, Свети Николе.

Усогласување со ЗТД и претворање во ДООЕЛ на Претпријатието за трговија и угостителство Алтрај ПО с. Дорфулија, Свети Николе. Усогласеното претпријатие во иднина ќе работи под фирмата: Друштво за производство, трговија и услуги Алтрај ДООЕЛ, со седиште во с. Дорфулија, Свети Николе. Новото друштво го задржува правниот континуитет на претпријатието што се усогласува.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. Работи на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. За обврските на друштвото основачот не одговара. Управител: Саздовска Васка од с. Дорфулија, Свети Николе, со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. Основач: Саздовски Стојанче од с. Дорфулија, Свети Николе.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 99/99, (3039)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 3061/99, на регистарска влошка бр. 03006961?8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво Центар за земјоделски услуги и ДДД ДОО Штип, ул. "Железничка" бр. 7.

Усогласување со ЗТД на Трговското друштво Центар за земјоделски услуги и ДДД ДОО Штип, ул. "Железничка" бр. 7.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.12, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.3, 01.30, 01.4, 01.41, 01.41/3, 01.42, 05.01, 05.02, 15.13, 15.3, 15.32, 15.33, 15.41, 15.5, 15.51, 15.61, 15.7, 15.71, 15.8, 15.81, 15.85, 15.87, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.3, 20.30, 20.4, 20.40, 24.2, 24.20, 36.11, 36.12, 36.13, 45.42, 45.43, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 70.20, 74.70, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Неограничени овластувања, потполна одговорност. Кирчо Кукушев-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3061/99, (3040)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 70/99, на регистарска влошка бр. 03003971?8-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето

то и претворањето на Друштвото за транспорт, трговија и услуги Горан 93 ДООЕЛ Винаца, ул. "Страшо Пинџур" бр. 3/7.

Со изјава од 24.12.1998 година се врши усогласување на Приватното транспортно трговско претпријатие ГОРАН 93 ПО Винаца во Друштво за транспорт, трговија и услуги Горан 93 ДООЕЛ Винаца. Седиштето на друштвото е во Винаца, ул. "Страшо Пинџур" бр. 3/7.

Управител на друштвото е лицето Љупчо Ѓоргиев.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземените обврски основачот одговара со целиот свој имот.

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 60.21, 60.23, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 50.20, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Досегашен влог во фирмата: 13.020 денари, зголемена основна главница по проценка од овластен судски проценител 1.323.000 денари и преостанет влог од УТЗ АВТОТРАНСПОРТ Винаца во износ од 5.805.000 денари. Вкупно основна главница 5.805.000 денари 7.141.020 денари. Единствен содружник е Љупчо Ѓоргиев.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 70/99.
(3041)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 3036/99, на регистарска влошка бр. 03006936?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето во ЈТД на Јавното трговско друштво за трговија и угостителство увоз-извоз Ника Душко Мојсоски и др. ЈТД Винаца, ул. "Никола Карев" бр. 18-а/2, Винаца.

Акт за основање бр. 01/99 од 17.06.1999 година е основано Јавно трговско друштво за трговија и угостителство на големо и мало увоз-извоз Ника Душко Мојсоски и др. ЈТД Винаца, ул. "Никола Карев" бр. 18-а/2, Винаца. Содружници: Мојсоски Душко, ул. "Никола Карев" бр. 18-а/2, Винаца и Мојсоски Лазар, ул. "Никола Карев" бр. 4/12, Винаца.

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, консигнациона продажба.

ЈТД во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. ЈТД за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. Мојсоски Душко-управител на ЈТД со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3036/99.
(3042)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 3021/99, на регистарска влошка бр. 03006921?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и преобразбата на Јавното трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Кутлеш Круме Костадиновски и др. ЈТД Винаца, ул. "Гоце Делчев" бр. 19, Винаца.

Со одлука за претворање и усогласување согласно на ЗТД донесена на 25.12.1998 година се врши усогласување и претворање согласно на ЗТД на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало КУТЛЕШ ДОО експорт-импорт Винаца во ЈТД.

Со договор за основање на ЈТД од 25.12.1998 година се основа ЈТД со назив: Јавно трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Кутлеш Круме Костадиновски и др. ЈТД Винаца. Седиштето на друштвото ќе биде на ул. "Гоце Делчев" бр. 19, Винаца.

Основачи на ЈТД се: Круме Костадиновски од Винаца, ул. "Гоце Делчев" бр. 19 и Димитар Николов од Винаца, ул. "Маршал Тито" бр. 33.

Дејности кои ќе ги врши ЈТД: 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.61, 17.40, 17.54, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.30, 20.40, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 74.12. Дејности кои ЈТД ќе ги врши во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, застапување на странски правни и физички лица, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските на ЈТД во правниот промет содружниците одговараат лично, неограничено и солидарно со целиот свој имот. Круме Костадиновски-управител со неограничени овластувања. Круме Костадиновски-застапник на ЈТД во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3021/99.
(3043)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1865/99, на регистарска влошка бр. 03005764?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги Мако-Стил увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Мито Хаџи Василев-Јасмин" бр. 115, Струмица.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. Управител со неограничено овластување на друштвото е лицето Пушкаров Васил, застапник на друштвото со неограничени овластувања. Основач: Пушкаров Васил.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1865/99.
(3044)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2035/99, на регистарска влошка бр. 03005936?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија, производство и услуги Микијан ДООЕЛ увоз-извоз с. Борисово бр. 59, Ново Село.

Основач: Јанев Илија од с. Борисово, со основачки влог од 158.200.00 денари или 5.103 дем.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 15.32, 15.51, 15.61, 15.86, 28.11, 28.12, 28.62, 28.72, 28.73, 20.30, 20.40, 52.72, 50.30/1, 50.30/2, 51.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.62, 52.47, 02.01, 05.02, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 15.71, 21.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија

со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот. Илија Јанев-управител без ограничување. Воедно управителот е и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2035/99. (3045)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2327/99, на регистарска влошка бр. 03006227?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги Метод-шпед 93 увоз-извоз ДОО ул. "Велько Влаховиќ" бр. 40, Св. Николе.

Се врши претворање и усогласување на ПП во ДОО под фирмата: Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги Метод-шпед увоз-извоз ДОО, со седиште во Св. Николе, ул. "Велько Влаховиќ" бр. 40.

Во внатрешниот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: 25.22, 26.21, 26.22, 26.23, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.68, 20.10/1, 20.40, 15.81, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 15.31, 15.32, 15.33, 15.98/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 62.74. Во надворешното работење ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациска продажба, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стока во друмскиот сообраќај.

За управител на друштвото се именува Николов Киро-управител без ограничување. Содружници во друштвото се: Николов Киро од Св. Николе и Партнер ДОО од Винаца.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2327/99. (3046)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1685/99, на регистарска влошка бр. 03005586?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, услуги и трговија Вем увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Ката Поцкова" бр. 108-1/19, Струмица.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.38, 51.43, 51.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.45, 52.46, 74.20/3, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, посредување, застапување на странски фирми.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. Управител со неограничено овластување на друштвото е лицето Божинов Бранко-застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1685/99. (3047)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2258/99, на регистарска влошка бр. 03006159?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ КРИС КОМПАНИ ДООЕЛ -Св. Николе, ул. "Орце Николов" бр. 16.

Усогласување и претворање во ДООЕЛ согласно ЗТД на Претпријатието во приватна сопственост ДЕ КРИС КОМПАНИ ПО-Св. Николе, ул. "Орце Николов" бр. 16, кое во иднина ќе работи под фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ КРИС КОМПАНИ ДООЕЛ-Св. Николе, ул. "Орце Николов" бр. 16. Новото друштво го задржува правниот континуитет на претпријатието што се усогласува и претвора во ДООЕЛ.

Основач: Стојчева Гордана од Св. Николе, ул. "Орце Николов" бр. 16. Основна главница: стар влог 20,00 денари, зголемување 162.750,00 денари, вкупно: 5.250 дем. Управител на друштвото: Гордана Стојчева од Св. Николе, ул. "Орце Николов" бр. 16, со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. За обврските на друштвото основачот не одговара.

Дејности: 55.30, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 74.14, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14. Дејности на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2258/99. (3048)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1281/99, на регистарска влошка бр. 03005182?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство и трговија Европа 96 ДОО Штип, ул. "Баница" бр. 9.

Содружници: Петров Богдан, ул. "Баница" бр. 9, Штип и Петрова Блага, ул. "Баница" бр. 9, Штип. Петров Богдан согласно актот за основање има вложено 20,00 денари обртни средства и 600,00 денари основни средства, а согласно проценката вложува 15.400 дем или 477.100,00 денари основни средства. Петрова Блага вложува согласно проценката 4.900 дем или 151.800,00 денари основни средства.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Камчев Дејан од Штип, ул. "Баница" бр. 9-управител и застапник со неограничени овластувања при застапувањето.

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 28.11, 28.12, 20.10/1, 20.40, 18.21, 18.22, 17.40/1, 15.81, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.93, 15.98/2, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.43, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 74.20/5, 74.84, 60.22, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 63.30, 63.40, 52.72, 36.63, 74.70, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија, застапување и посредување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1281/99. (3049)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2965/99, на регистарска влошка бр. 03006865?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за градежно занатски услужни работи Изолтерма ДОО Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 102, Св. Николе.

СГЗУП Изолтерма ДОО Св. Николе се усогласува со ЗТД и во иднина ќе работи под фирма: Друштво за градежно занатски услужни работи Изолтерма ДОО Св. Николе.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.50, 51.51, 51.53, 51.54, 52.46, 60.21, 60.23, 60.24, 71.32, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, изведување на инвестициони работи во странство, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Содружници: Костадин Богоев, Павле Ѓорев, Лилјана Ефремовска, Ана Зарева, Павлина Тодевска, Лепа Зафорова, Драга Панева, Бисерка Саздова, Благо Јованов, Владо Спасов, Коце Михајлов, Зоран Митев, Драги Миланов, Драги Златев, Кузман Митровски, Љубица Петрушева, Панче Алексов, Добре Здравев, Тодор Јованов, Јордан Зафков, Темелко Митков, Панче Коцев, Бојан Киев, Атанас Велков, Митре Строиманов, Љубе Даскалов, Ацо Илиевски, Злате Трајковски, Данчо Грозданов, Милчо Димитриев, Димче Стојчевски, Ванчо Козелов, Мирјана Николова, Никола Крстев, Горанче Насевски, Борче Ѓоргиев, Делчо Јосимовски, Делчо Нанев, Гано Филипов, Жифко Зафиров, Илидија Арсова, Стојанче Глигоров, Радослав Богатинов, Голубинка Митева.

Настапува во свое име и за своја сметка. Одговара со целокупниот свој имот. Костадин Богоев-управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2965/99. (3050)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2168/98, на регистарска влошка бр. 03002876?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ППС во ЈТД и усогласување со ЗТД на Друштвото за производство и трговија увоз-извоз Крин Лидија Ерделянова и др. ЈТД Радовиш, ул. "Обрад Цицимил" бр. 5.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 72.20, 74.84, 92.33, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на патници и стоки, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а основачите-содружниците одговараат солидарно со својот свој имот. Застапник на друштвото е Лидија Ерделянова и Виолета Балоска, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2168/98. (3051)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1988/98, на регистарска влошка бр. 03002696?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за угостителство и трговија Вени-Комерц ДОО увоз-извоз ул. "Сремски фронт" бр. 14/16, Штип.

Содружници се: Донски Љупчо, Бицовски Слободан и Бицовска Татјана.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Бицовски Слободан-управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1988/98. (3052)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 215/2000, на регистарска влошка бр. 03006582?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, управител и истапување на Друштвото за производство, услуги, трговија и градежништво Бирлик ДОО експорт-импорт с. Банско, бр. 152, Муртино во Друштво за производство, услуги, трговија и градежништво Бирлик ДОО експорт-импорт ул. "Груица Војвода" бр. 1, Скопје.

Се брише старото седиште с. Банско бр. 152, Муртино, се запишува новото седиште ул. "Груица Војвода" бр. 1, Скопје.

Се брише од содружник, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет лицето Идризов Тамер од с. Банско, а влогот од 200 дем го отстапува на лицето Бурхан Кајнак од Измир, Р. Турција, со тоа што лицето Идризов Тамер се откажува од делот на добивката и покривање на загубата. Остануваат содружниците: Бурхан Кајнак со 57%, Мехмет Озер со 18%, Ертан Мердан со 21% и Сердар Гувен со 4%. Распоредување на добивката и покривање на загубата ќе се врши сразмерно на процентот на влогот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 215/2000. (3053)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 129/2000, на регистарска влошка бр. 03005223?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница и поединечните влогови на основачите на Друштвото за транспорт, трговија и меѓународна шпедиција Интер-глобус увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Атанас Нивчански" бр. 2.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 1.229.958,00 денари или за износ од 38.435 дем со тоа што се зголемуваат и поединечните удела на содружниците.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 129/2000. (3054)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 527/2000, на регистарска влошка бр. 03007828?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и дополнување на дејност на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги Лаки 2000 ДОО Винаца, ул. "Ангел Винички" бр. 55.

Досегашниот назив на фирмата: Друштво за производство на режана трговија и услуги Лаки 2000 ДОО Винаца, ул. "Ангел Винички" бр. 55, се менува и гласи: Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги Лаки 2000 ДОО Винаца, ул. "Ангел Винички" бр. 55.

Се дополнува со следните дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 527/2000. (3055)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 560/2000, на регистарска влошка бр. 03002870?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар разрешувањето и именувањето на ДООЕЛ на Друштвото за преработка на дрво и трговија на големо и мало увоз-извоз Лаката ДООЕЛ Бранко Каламадевски, ул. "Кирил и Методиј" бр. 8, Берово.

Се разрешува управителот Бранко Каламадевски од Берово, ул. "Кирил и Методиј" бр. 8. Се именува Лидија И. Каламадевска од Берово, ул. "Кирил и Методиј" бр. 8. Пречистен текст: се именува Лидија И. Каламадевска од Берово, ул. "Кирил и Методиј" бр. 8 за управител со неограничени овластувања при застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 560/2000. (3056)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 551/2000, на регистарска влошка бр. 03005618?-8-12-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за градежништво АРКУС-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Кочо Рацин" бр. 18, Струмица.

Промена на овластено лице за застапување на друштвото. Се брише: Димитриевски Горѓи-управител без ограничувања. Се запишува: Николов Илија-управител без ограничувања. Пречистен текст: Николов Илија-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 551/2000. (3057)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 558/2000, на регистарска влошка бр. 03000395?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и промената во структурата и капиталот на Индустријата за градежни материјали Пролетер акционерско друштво Винаца, ул. "Пролетерски пат" бб.

Со одлука бр. 0202-2-19-3/1 од 27.11.2000 година се врши усогласување на дејностите на работење на друштвото согласно ЗНКД така што наместо досегашните дејности: 012130, 070224, 070129 и 060502, се запишуваат: 26.40, 51.53, 52.48 и 60.24.

Врз основа од АРМП бр. 01-154/1 од 09.06.1999 година се врши промена во структура на капиталот така што на: Акционери по приложена акционерска книга и припаѓа капитал во износ од 682.914 дем или 70,26%, на АРМП и припаѓа капитал во износ од 163.086 дем или 16,78%, на Фонд за ПИОМ и припаѓа капитал во износ од 87.098 дем или 8,96% и за резервиран капитал за поранешни сопственици им припаѓаат 38.870 дем или 4,00%.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 558/2000. (3059)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 553/2000, на регистарска влошка бр. 03006944?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Друштвото за земјоделско производство и услуги, трговија и угостителство Врсаково ДОО с. Врсаково, Штип.

Се брише: Шаклев Александар, ул. "Драги Крупишки" бр. 2, Штип-управител со ограничени овластувања до 50.000 дем. Се запишува: Лазарев Ванчо, бул. "ЈНА" бр. 13/16, Штип-управител со ограничени овластувања до 50.000 дем. Пречистен текст: Лазарев Ванчо, бул. "ЈНА" бр. 13/16, Штип-управител со ограничени овластувања до 50.000 дем.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 553/2000. (3060)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 538/2000, на регистарска влошка бр. 03000458?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар

бришењето на Трговецот поединец Ангелов Душан Дарко ТП Винаца, ул. "Првوماјска" бр. 8.

Со изјава од 22.11.2000 година и одлука од истиот ден се брише: Трговец поединец Ангелов Душан Дарко ТП Винаца, ул. "Првوماјска" бр. 8.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 538/2000. (3061)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 537/2000, на регистарска влошка бр. 03003466?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на Трговецот поединец Партин Зуле Киро Партинова-Ристо Живко Партинов ТП Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 144.

Трговец поединец Партин Зуле Киро Партинова ТП Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 144 се врши префрлување на фирмата заедно со деловниот потфат и сега фирмата гласи: Трговец поединец Партин Зуле Киро Партинова-Ристо Живко Партинов ТП Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 144. Ристо Партинов одговара лично, со целиот свој имот. Ристо Партинов-овластен потписник.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 537/2000. (3062)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 544/2000, на регистарска влошка бр. 03006943?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за земјоделско производство и услуги, трговија и угостителство Три Чешми ДОО с. Три Чешми-Штип.

Се брише: Љупчо Караџозов, ул. "Васил Догандиски" бр. 52-управител со ограничени овластувања до 50.000 дем. Се запишува: Атанас Кочиев, с. Три Чешми-Штип-управител со ограничени овластувања до 50.000 дем. Пречистен текст: Атанас Кочиев, с. Три Чешми-Штип-управител со ограничени овластувања до 50.000 дем.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 544/2000. (3063)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 505/2000, на регистарска влошка бр. 03007420?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на предметот на работење на Друштвото за трговија и услуги Кристи-нет увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 113.

Се проширува предметот на работење на друштвото за дејноста: 65.12/3-менувачници.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 505/2000. (3064)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 402/2000, на регистарска влошка бр. 03007282?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на предметот на работа-дејноста на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ДЕЛТА-ОМЕГА ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, ул. "Роза Петрова" бр. 11-4/1.

Се проширува дејноста-предметот на работа на друштвото со следните нови дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 28.75.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 402/2000. (3065)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 482/2000, на регистарска влошка бр. 03004914?-1-01-000, ги запиша во трговскиот регистар промените во името, седиштето, основачите и законскиот застапник на Јавното трговско друштво за трговија и услуги Папаз-Комерц-Алексова Снежана и др. ЈТД увоз-извоз Кочани, ул. "14-та Бригада" бр. 38.

Досегашната фирма со наслов: Јавно трговско друштво за трговија и услуги Папаз-Комерц-Зашева Елица и др. ЈТД увоз-извоз со седиште во Кочани, ул. "Славчо Стојменов" бр. 62, се менува и гласи: Јавно трговско друштво за трговија и услуги Папаз-Комерц-Алексова Снежана и др. ЈТД увоз-извоз Кочани, ул. "14-та Бригада" бр. 38.

Основачот-содружник Зашева Елица се повлекува од друштвото и со неа престанува сосодружничкиот однос. Влогот од 100,00 денари без надомест и го отстапува на новата содружничка Алексова Снежана, која доаѓа на нејзино место. Се брише Зашева Елица-управител на друштвото со неограничени овластувања и се запишува Алексова Снежана-законски застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 482/2000. (3066)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 536/2000, на регистарска влошка бр. 03004461?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, промет и услуги Еуровигор, Спасе Ивановски и др. увоз-извоз М. Каменица, ул. "14 Јуни" бр. 9.

Спасе Ивановски-застапник, се брише од судскиот регистар. Лилјана Иваноска-со неограничени овластувања. Пречистен текст: Лилјана Иваноска-застапник со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 536/2000. (3067)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 539/2000, на регистарска влошка бр. 03003572?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на предметот на работење на Друштвото за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Панта реи ДООЕЛ с. Просениково. бр. 238, Струмица.

Се проширува предметот на работење на друштвото за: 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 92.33, 92.34.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 539/2000. (3068)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 513/2000, на регистарска влошка бр. 03002848?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на управител на Друштвото за производство, услуги и трговија То-Го-ком Николов Ѓорѓи и др. ЈТД увоз-извоз ул. "Страшо Пинџур" бр. 1, Штип.

Од друштвото истапува содружникот Николова Благица, со што врши пренос на уделот на содружникот Николов Димитар, истиот го прифаќа уделот. Во друштвото содружници остануваат Николов Ѓорѓи, Николов Димитар и Хаџипетров Тони. Лица овластени за застапување се Николов Димитар и Хаџипетров Тони, во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 513/2000. (3069)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 492/2000, на регистарска влошка бр. 03007575?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице и проширувањето на дејност на Друштвото за трговија и производство Епоха ДООЕЛ увоз-извоз с. Робово, Пехчево.

Промена на овластено лице. Се брише: Валентина Јовановска-управител без ограничување. Се запишува: Марјан Гаштеоски-управител без ограничување. Пречистен текст: Марјан Гаштеоски-управител без ограничување.

Проширување на дејности: 15.86, 15.87, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.11, 51.13, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.70, 15.85.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 492/2000. (3070)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 378/2000, на регистарска влошка бр. 03005839?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејноста на Друштвото за производство и преработка на мелнички производи, луштење и преработка на ориз, услуги и трговија ПРОГРЕС ДОО увоз-извоз с. Спанчево, Облешево.

Досегашниот назив на фирмата: Друштво за производство, луштење и преработка на ориз, услуги и трговија на големо и мало ПРОГРЕС ДОО увоз-извоз с. Спанчево, Облешево, се менува и гласи: Друштво за производство и преработка на мелнички производи, луштење и преработка на ориз, услуги и трговија ПРОГРЕС ДОО увоз-извоз с. Спанчево, Облешево.

Досегашната дејност-предмет на работа на друштвото се проширува со следните нови дејности: 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81. Пречистен текст: 01.11/3, 01.12/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.42, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 71.10, 71.34, 72.30. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 378/2000. (3072)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 304/2000, на регистарска влошка бр. 03000942?-4-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето поради статусни промени на Друштвото за сообраќај, промет и услуги АТОМ АД-Кочани, ул. "29 Ноември" бр. 34, Кочани.

Бришење од трговскиот регистар на Акционерското друштво АТОМ Кочани, поради статусна промена-поделба на четири друштва: АД АТОМ-АТС-Кочани, АД АТОМ-ВИ-Кочани, АД АТОМ-МИК-Кочани и АД АТОМ-ЕЛЕКТРОТЕРМА-Кочани.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 304/2000. (3073)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 559/2000, на регистарска влошка бр. 03007324?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги Ко-Ми ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Кирил и Методи" бр. 12, Штип.

Серафимова Валентина-управител со неограничени овластувања се упишува наместо досегашниот управител со неограничени овластувања Илиев Никола, кој се брише од регистарскиот суд, односно од решението на регистарскиот суд, се упишува наместо досе-

гашниот управител со неограничени овластувања Илиев Никола, кој се брише од регистарскиот суд, односно од решението на регистарскиот суд.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 559/2000. (3075)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 394/2000, на регистарска влошка бр. 03007243?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот поединец Миле Стојче Мачев ТП ул. "Кикевачка" бр. 26, Св. Николе.

Упис на бришење на ТП.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 394/2000. (3076)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 555/2000, на регистарска влошка бр. 03002760?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, трговија и услуги Дибко ЈТД Дејан Кожухаров и др. Штип, ул. "Боро Милевски" бр. 9.

Застапникот во внатрешниот и надворешниот промет Дејан Кожухаров со неограничени овластувања се брише. Игор Кожухаров-застапник со неограничени овластувања се упишува. Пречистен текст: Игор Кожухаров-застапник со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 555/2000. (3078)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 583/2000, на регистарска влошка бр. 03002721?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за внатрешен и надворешнотрговски промет Ангротекс ДОО Штип, ул. "Железничка" бб.

Упис на зголемување на основната главница за износ од 233.940 дем или 7.250.782 денари, со што основната главница изнесува 1.847.940 дем.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 583/2000. (3079)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 582/2000, на регистарска влошка бр. 03008049?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, угостителство, транспорт, трговија и услуги Тргојуг ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Вита Поп Јорданова" бр. 104, Штип.

Се врши промена на овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет и тоа: Се брише досегашниот управител Александра Атанасова од Штип, со неограничени овластувања. Се запишува Трајче Постолов од Штип, управител со неограничени овластувања и во внатрешниот и во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 582/2000. (3080)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 564/2000, на регистарска влошка бр. 03004837?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за трговија, производство и услуги Солунска глава увоз-извоз ДООЕЛ с. Старо Коњарево, бр. 96, Ново Село.

Се брише: Георгиев Стојчо од управител од с. Старо Коњарево, Ново Село. Се запишува: Георгиева Славјанка за управител од с. Старо Коњарево, бр. 96, Ново Село, без ограничување. Георгиева Славјанка-застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 564/2000. (3081)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 562/2001, на регистарска влошка бр. 03000261?-7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на директор на Јавното комунално претпријатие Злетово ПО Злетово, општина Злетово.

Се запишува: Димитровски Илија-в.д. директор со неограничени овластувања. Се брише: Тодоровски Глигор-директор. Пречистен текст: Димитровски Илија-в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 562/2001. (3083)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 552/2000, на регистарска влошка бр. 03006637?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство, трговија и услуги СИМЕКС ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Никола Карев" бр. 8, Кочани.

Предметот на работењето-дејноста на друштвото се проширува со следните дејности: 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 25.11, 25.12, 25.13, 34.30, 01.25, 92.72, 15.86, 15.87, 24.51, 24.52, 24.20, 37.10, 51.64, 51.66, 52.33, 52.47.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 552/2000. (3084)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 494/2000, на регистарска влошка бр. 03004984?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало Слога-Инженеринг ДООЕЛ експорт-импорт Винаца, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб.

Промена на називот, промена на лицето овластено за застапување. Стар назив: Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало експорт-импорт Марикомерц-Горан ДООЕЛ Винаца. Нов назив: Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Слога-Инженеринг ДООЕЛ експорт-импорт Винаца. Скратен назив: Слога-Инженеринг ДООЕЛ Винаца.

Се брише досегашниот управител на друштвото Горан Насков. Се запишува како нов управител Борис Насков-управител со неограничени овластувања. Пречистен текст: Борис Насков-управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 494/2000. (3086)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 580/2000, на регистарска влошка бр. 03004793?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар измената и дополнувањето на Статут на Друштвото за производство, откуп, обработка и промет со тутун, земјоделство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДЕЛЧЕВО-ТАБАК АД-ДЕЛЧЕВО ул. "Методи Митевски Брицо" бр. 42.

Упис на измена на Статутот со тоа што се менува структурата на капиталот, промена на системот на управување со тоа што се брише Димитар Костадиновски-претседател на Управен одбор, а се запишуваат Благој Ивановски, Димитар Костадиновски и Билјана Прачковска-извршни директори со неограничени овластувања и упис на фирма: Акционерско друштво за производство, откуп, обработка и промет со тутун, земјоделство и трговија на големо и мало увоз-извоз Делчево-табак АД Делчево, наместо досегашна фирма: Друштво за производство, откуп, обработка и промет со тутун и земјоделство и трговија на големо и мало и увоз-извоз Југотутун-Пијанец од Делчево.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 580/2000. (3087)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 573/2000, на регистарска влошка бр. 03007737?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги Крварска фарма ДОО увоз-извоз с. Таринци-Карбинци.

Упис на промена на лице овластено за застапување. Се брише: Љубчо Ананиев-управител со неограничени овластувања. Се запишува: Гошо Јакимов-управител со неограничени овластувања. Пречистен текст: Гошо Јакимов-управител со неограничени овластувања, за застапување во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 573/2000. (3089)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 489/2000, на регистарска влошка бр. 03004023?-1-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за превоз и трговија увоз-извоз Малина Малина Василева и др. ЈТД Радовиш, ул. "Самоилова" бр. 34/6.

Се брише досегашниот застапник Малина Василева и и престануваат сите права и обврски во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. Се упишува за застапник на друштвото Лазо Василев и се овластува да го застапува, претставува и потпишува друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување. Пречистен текст: Застапник на друштвото се упишува лицето Лазо Василев, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 489/2000. (3090)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 515/2000, на регистарска влошка бр. 03001385?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, градежништво, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Гиб Блага Петрова и др. ЈТД Радовиш, ул. "Партизанска" бр. 11.

Основачи-содружници: Блага Петрова, Петре Петров и Ѓорѓи Петров.

Разрешување и именување на застапник на друштвото. Да се избрише: Блага Петрова-застапник со неограничени овластувања. Да се запише: Петре Петров-застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 515/2000. (3091)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 109/2000, на регистарска влошка бр. 2-10-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Земјоделската задруга Единство увоз-извоз со ЦО Ново Село.

Промена на овластено лице и застапник. Се брише: Христо Павлов-директор со неограничени овластувања. Се запишува: Благој Тасев-в.д. директор со неограничени овластувања. Пречистен текст: Благој Тасев-в.д. директор со неограничени овластувања.

Усогласување на дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.13/2, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 02.01, 01.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 51.21, 51.31, 51.23, 51.24, 51.34, 51.35, 51.32, 51.33, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.57, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 109/2000. (3093)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 114/2000, на регистарска влошка бр. 1-9202-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено

лице на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита-Струмица, ул. "Панче Пешев" бб.

Досегашниот директор д-р Бошко Велков се брише, а за в.д. директор се именува Марија Кирова, без ограничување во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 114/2000. (3094)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 118/2000, на регистарска влошка бр. 1-170-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Работната организација ОЗТ Народен театар АНТОН ПАНОВ ЦО Струмица, ул. "Боро Џони" бр. 5.

Се брише од вршител на должноста директор Таковска Весна од Струмица, а за вршител на должноста директор се запишува Јовановски Крсто од Струмица, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 118/2000. (3097)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 117/2000, на регистарска влошка бр. 1-2061-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Основното училиште "Димитар Влахов" Штип ПО ул. "Сремски фронт" бб.

Промена на овластено лице за застапување. Се назначува Јорданчо Митков за вршител на должноста директор на ОУ "Димитар Влахов" Штип, со неограничени овластувања во застапувањето. Се разрешува и му престанува овластувањето на Мино Денов.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 117/2000. (3098)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 2/2001, на регистарска влошка бр. 1-5565-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Акционерското друштво во мешовита сопственост АГРОПРОМЕТ Струмица ПО ДОО СЕМЕНАРСТВО, Струмица.

Акционерското друштво во мешовита сопственост АГРОПРОМЕТ Струмица ПО ДОО СЕМЕНАРСТВО, Струмица врши упис на промена на лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет. Досегашниот директор на друштвото со неограничени овластувања за застапување Делев Павло се брише, а се запишува Николова Снежанка-в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 2/2001. (3099)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 961 се запишува здружението на граѓани Здружение на жени и деца жртви на насилство Шелтер Центар, со скратено име Шелтер Центар, со седиште во Скопје на ул. "Вера Јоциќ" бр. 35.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Дабеска Даниела.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на прифаќање и згрижување на целната група, обезбедување на психолошка помош, правно советување, еманципација на жената и поттик за борба против насилството како и делување во сите области на јавниот и општествениот живот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.02.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 15/01. (6737)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 969 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани Простор за виртуелна комуникација, со седиште во Скопје на ул."Мексичка" бр. 4.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Зоран Стефановски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање и подобрување на меѓународната толеранција преку воспоставување на интензивна комуникација, работа на стручно издигање и усовршување на своето членство, организирање на разновидни облици на масовна воспитно-образовна и стручна работа, обезбедување на еднакви услови за работа, организирање на семинари и курсеви, овозможување учество на домашни и меѓународни манифестации на своите членови како и работа на заеднички проекти со меѓународни сродни невладини организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.02.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 19/01.
(6739)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 973 се запишува фондацијата Милениумски крст - Водно, со седиште во Скопје на бул. "Партизански Одреди" бб.

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е неговиот претседател Благоја Дојчиновски.

Работата и активностите на фондацијата ќе се однесуваат на изградба и поставување на крст на Водно, изградба на придружни објекти, набавка на материјали за изградба на крстот, организација на работата околу изградбата на крстот, остварување на други цели и вршење на други задачи кои се потребни околу поставувањето на крстот.

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.03.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф.бр. 28/01.
(6829)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 977 се запишува здружението на граѓани Автомото клуб "Цип рели спорт" Скопје, со скратено име АМК "Цип рели спорт", со седиште во Скопје на ул."Никола Вапцаров" бр. 3/1-4.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Димитрије Пеливанов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање и унапредување на спортската култура, спортскиот дух, спортскиот автомобилизам, организира спортски натпревари во земјата и странство како и соработува со АМСМ, другите АМК и АМД во градот, во Македонија и пошироко и со автомобилските сојузи од други земји и нивните клубови се во рамките на усвоени спогодби за таква соработка.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.03.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 1181/00.
(6830)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 974 се запишува здружението на граѓани Академски кошаркарски клуб "Студент" - Скопје, со седиште во Скопје на ул."Веселин Маслеша" бр. 1/2-4.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Бранислав Јосифовски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на кошаркарскиот спорт во земјата, поттикнување и развој на кошарката, утврдување на основни начела и систем на кошаркарски натпревари и учество на истите, грижа за подготвување и настапување на кошаркарите на домашни и меѓународни натпревари и манифестации како и соработува со други спортски здруженија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.03.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 14/01.
(6833)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 976 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани клуб за коњички спорт "Аника" Скопје, со седиште во Скопје на ул."Кеј 13-ти Ноември" кула 1/1.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Ружица Андроникова од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување на поширок заеднички интерес, популаризација и развој на коњичкиот спорт, зголемување на квалитетот и квантитетот на коњичкиот состав во државата, омасовување на јаването како рекреација, користење на јаването како медицинска терапија, организирање на меѓународни коњички натпревари, балкански и европски првенства како и членување во меѓународна коњичка федерација, МОК и учество на спортисти во државното првенство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.03.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 15/01.
(6835)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 936 се запишува здружението на граѓани Здружение на филозофи и антрополози на Македонија, со скратено име ЗФАМ, со седиште во Скопје - Институт за физиологија со антропологија, Медицински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј", ул."50 Дивизија" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател проф.д-р Лилјана Божиновска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на соработка меѓу неговите членови, да дава поттик за научна работа во областа на физиологијата и антропологијата, да им помага на органите на управата, да соработува со други организации од здравствената дејност, организира научни собири и конгреси, предлага усовршување на програмата за студии, специјализација и други форми на стручно усовршување во своите области, учествува во утврдувањето и остварувањето на здравствената политика во склад со здничката политика на друштвен и организационен план како и да се грижи за унапредување на општествената и економската положба на членовите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.12.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 1164/00.
(6837)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 928 се запишува здружението на граѓани Хуманитарно здружение на граѓани "Перпарими" - Скопје, со седиште во Скопје на ул."Васил Главинов" бр. 18.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Авдулаит Мустафа од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на социјално здравствена и хуманитарна активност - здравство, социјална помош, хуманитарно згрижување лица без разлика на вера и национална припадност како и извршување на хуманитарни мисии во смисла на преземање активности за унапредување на човековите права и нивна заштита со цел за унапредување на демократијата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.11.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г.бр. 1141/00. (6838)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 975 се запишува здружението на граѓани Коњички спортски клуб ТРИСТАР од Скопје, со скратено име ТРИСТАР, со седиште во Скопје на ул. "Црногорска" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Христина Мор од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заеднички интереси во областа на коњичкиот спорт, омасовување и развој на коњичкиот спорт, организирање на државни и меѓународни натпревари во коњичкиот спорт и учество на истите како и остварување на други права и интереси во согласност со Уставот и законските прописи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.03.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 18/01. (6840)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 963 се запишува здружението на граѓани Друштво на Македонско-Мексиканско пријателство и соработка, со седиште во Скопје на ул. "Битпазарска" бр. 75.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Тодор Мирчевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање на пријателските односи и ја поттикнува соработката меѓу граѓаните, стопанските, културните, научните, спортските и други субјекти во Р.Македонија и Р.Мексико, го поттикнува изучувањето на мексиканскиот јазик во Република Македонија и на македонскиот во Мексико, организира културни, научни, стопански, туристички, спортски, медиумски, уметнички и други видови манифестации како и развива соработка со институции во двете држави.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.02.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 20/01. (7425)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. Рег.аг.бр. 221/99 од 06.02.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Таеквондо клуб "Младост" Скопје со седиште во ОУ "Гоце Делчев" нас.Илинден, Скопје.

Дејноста на Таеквондо клуб "Младост" Скопје е: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на Таеквондо спортот, координирање и усогласување на програмските активности на членовите на клубот, грижа за квалитетот на членовите и нивно учество во сите натпревари и манифестации, грижа за објектите

за обавување на дејноста, тренинг, унапредување на здравствената заштита на членовите, организирање и учество на државни и меѓународни натпревари и соработка со сите Таеквондо клубови во државата.

Со денот на запишувањето во регистарот Таеквондо клуб "Младост" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7067)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. Рег.зг.бр 6/01 од 22.03.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Хуманитарно интернационално ромско здружение за раселени лица "Унија" Скопје, со седиште на ул. "Гвадалахара" бр. 46, Скопје.

Дејноста на Хуманитарното интернационално ромско здружение за раселени лица "Унија" Скопје е: давање хуманитарна помош на социјално загрозени граѓани и на раселени лица како последица на воени и природни непогоди, давање помош на социјално загрозени граѓани во однос на заштита на здравјето, давање на помош на социјално загрозени граѓани и раселени лица во областа на образованието, давање помош во заштита на човековите права на граѓани на кој тоа им е потребно.

Со денот на запишувањето во регистарот Хуманитарното интернационално ромско здружение за раселени лица "Унија" Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6977)

Основниот суд во Винаца со решение Рег.бр. 10/00 од 09.10.2000 година ја запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации општинската организација на Црвениот крст Винаца, со седиште во Винаца на ул. "Бел Камен" бр. 12.

Општинската организација на Црвениот крст Винаца има својство на правно лице согласно член 6 од Законот за Црвениот крст на РМ.

Овластен претставник кој ќе ја застапува Општинската организација на Црвен крст - Винаца е нејзиниот скретар Благој Петров од Винаца.

Од Основниот суд во Винаца. (6974)

Основниот суд во Винаца со решение Рег.бр. 1/01 од 14.03.2001 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Лозаро - овоштари "Винеам" Винаца. Здружението ќе дејствува на територијата на општина Винаца, а неговото седиште е во Винаца.

Здружението на Лозаро-овоштари "Винеам" Винаца е основано заради остварување и усогласување на своите интереси и вршење на дејноста и активности за унапредување на лозаро-овоштарското производство, подобрување на асортиманот со воведување на нови сорти лозови и овошни садници, примена на современи и агротехнички и технолошки мерки, интегрална заштита и организиран откуп.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца на ул. "Браќа Миладинови" бб.

Овластен претставник кој ќе ги застапува и претставува Лозаро-овоштари "Винеам" - Винаца во правниот промет и према трети лица во јавноста се именува Благој Димитров од Блатец.

Од Основниот суд во Винаца. (6975)

Основниот суд во Винаца со решение Рег.бр. 3/01 од 23.03.2001 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Сојузот на училишен спорт на општина Винаца, а неговото седиште е во Винаца.

Здружението на Сојузот на училишен спорт на општина Винаца е основано заради општествено-спортска организација и претставува асоцијација на секциите на училишен спорт на територијата на општина Винаца.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува Сојузот на училишен спорт на општина Винаца во правниот промет према трети лица во јавноста се именува Харалампие Ампов од Винаца.

Од Основниот суд во Винаца. (6976)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 19/00 од 03.10.2000 година го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Младинска културна организација "Трето време" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на здружението е во Велес на ул. "4-ти Јули" бр. 2/4.

Здружението е во својство на правно лице од 03.10.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (7082)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 11/00 од 17.10.2000 година го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на Властите "Првен цвет" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Стојан Бурчевски-Буридан" бр. 131 во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 17.10.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (7083)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 22/00 го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Карате клуб "Шкорпион" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 8 во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 07.09.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (7084)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 29/00 го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на граѓани "Акционер" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Орце Мартинов" бр. 1 во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 29.11.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (7088)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 31/00 го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението "Регионален Центар за почисто производство" од Велес, кратенка за употреба на називот е со РЦПП.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Молша Пијаде" бб во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 07.12.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (7094)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 27/00 од 04.12.2000 година, го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на "Европски Центар за интеграција на Велес" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Тодор Јанев" бр. 37 во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 04.12.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (7095)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 33/99 од 28.01.1999 година, го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Кинолошкото Друштво "Вел - Канис" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Владимир Назор" бб во Велес, во просториите на месната зедница "Славе Шетковски".

Здружението е во својство на правно лице од 28.01.1999 година.

Од Основниот суд во Велес. (7096)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 18/00 го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението Сомбо клуб "Галија" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Андон Шурков" бб во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 07.09.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (7097)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 30/00 го запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението "Младински Центар за балканска соработка" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на Здружението е на ул. "Солунска" бр. 3 во Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 17.11.2000 година.

Од Основниот суд во Велес. (7038)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 5/01 од 16.03.2001 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани што се води при овој суд Фудбалскиот клуб "Црвена ѕвезда" од Јосифово.

Име на субјектот: Фудбалскиот клуб "Црвена ѕвезда" од Јосифово.

Седиште на субјектот: ул. "Маршал Тито" бр. 7, Јосифово.

Цели и задачи на субјектот: да се грижи за спроведување на својата програма за дејствување, омасовување и развој на фудбалскиот спорт особено со помладите категории, кадети, младинци и сениори, учествувања во организиран систем на натпревари во организација на ФСМ и општинските фудбалски и регионални сојузи и друго.

Лице овластено за застапување Савов Миле од Јосифово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (6562)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 6/01 од 15.03.2001 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани што се води при овој суд Ловечко друштво "Дојран" од Стар Дојран.

Име на субјектот: Ловечко друштво "Дојран" од Стар Дојран.

Седиште на субјектот: ул. "Маршал Тито" бр. 42, Стар Дојран.

Цели и задачи на субјектот: остварување и унапредување на економски, социјални, културни, стручни, технички, хуманитарни, образовни и други права во согласност со Законот и Уставот на РМ, а особено

следење на целокупната проблематика поврзана со одгледувањето, заштитата и ловењето на полезен дивеч, соработувањето со носителите на високи и јавни функции за заштита на ловот, грижа за материјалната положба на друштвата, грижа за поединечни интереси на членките-друштвата, реализира соработка со правни лица-друштва во областа на стопанисувањето, заштитата, одгледувањето и ловењето на полезниот дивеч и друго.

Лице овластено за застапување Ѓорѓе Упчев од Ст-ар Дојран.

Од Основниот суд во Гевгелија. (6564)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 4/01 од 16.03.2001 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани Здружението Пингпонгарски клуб Гевгелија.

Име на субјектот: Пингпонгарски клуб Гевгелија од Гевгелија.

Седиште на субјектот: ул. "Панде Дуганов" бб, Гевгелија.

Цели и задачи на субјектот: да ги поврзува и организира своите членови во развојот на пинг-понгарскиот спорт во своето место, да ги проширува знаењата на своите членови, да открива млади таленти, да обучува млади интересенти, да соработува со државните органи, спортски институции и други за развој на пинг-понгарскиот спорт, да организира натпревари, да ги заштитува општите професионални интереси на членовите и друго.

Лице овластено за застапување Златко Каракамишев од Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. 39-1/12.

Од Основниот суд во Гевгелија. (6566)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 77/99 од 15.03.2001 година ја запиша во Регистарот на здруженија на граѓани промената на претседател на здружението ДАСЕК "Кула" од Валандово.

Име на субјектот: ДАСЕК "Кула" од Валандово.

Лице овластено за застапување Дилберов Антонио од Валандово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (6592)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 7/01 од 19.03.2001 година во Регистарот на здруженија на граѓани го запиша Автомото клубот "Хоризонт" од Гевгелија.

Име на субјектот: Автомото клуб "Хоризонт" од Гевгелија.

Седиште на субјектот: ул. "Крушевска" бр. 20, Гевгелија.

Цели и задачи на субјектот: да ги координира и усогласува програмските активности во областа на спортот со Автомото сојузот на Македонија самостојно и во соработка со АМСМ да ја развива и унапредува спортската култура и спортскиот дух, да се грижи за развивање на спортскиот автомобилизам и моторциклизам, да се грижи за создавање на поволни услови за развој на автомобилот спортот и друго.

Лице овластено за застапување Вегов Димитар од Гевгелија, ул. "Крушевска" бр. 20.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7230)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 8/01 од 23.03.2001 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани Фудбалскиот клуб "Бирлик" Дедели.

Име на субјектот: Фудбалски клуб "Бирлик" од Дедели.

Седиште на субјектот: Дедели.

Цели и задачи на субјектот: омасовување и развој на фудбалската игра (спорт) кој ги организира општинските сојузи, регионалните и повисоките квалитет-

ни лиги и меѓународни натпревари од официјален карактер и друго.

Лице овластено за застапување Џелал Асанов од Дедели.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7231)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 6/01 се запишува Здружението на граѓани за изучување на италијанскиот јазик и култура "Ѓузепе Верди" Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Екрем Џемаили.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на афирмирање и изучување на италијанскиот јазик и култура во Гостивар и Р.Македонија преку организирање средби, културно-уметнички манифестации, симпозиуми, јавни трибини и друго.

Од Основниот суд во Гостивар. (6571)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 8/01 се запишува Здружението Културно-уметничко друштво "Сефер Селими" с.Речане-Вруток, кое го застапува неговиот претседател Меди Раифи.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на зближување, афирмирање и помагање на граѓаните во развојот на културно-уметничките активности посебно на пионерите и младите, целосно репрезентирање на културно-уметничка дејност на територија на општината и земјата, организирање на манифестации, приредби и натпревари помеѓу културно-уметнички друштва и слично.

Од Основниот суд во Гостивар. (6572)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 9/01 се запишува Здружението на водокорисници за наводнување од ХМС "Чегранско Поле" Чегране, Волковија, Стенче и дел од Теново, кое го застапува неговиот претседател Зендел Мемеди од Чегране.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат заради остварување и усогласување на своите интереси и вршење на дејности и активности со цел за подобрување на ефикасноста на наводнувањето за потребите на неговите членови, поефикасно и рационално користење на водата за наводнување, зголемување на наводнуваните површини и друго.

Седиштето на здружението е во с.Чегране.

Од Основниот суд во Гостивар. (6575)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 5/01 се запишува Здружението Авто мото Друштво "Гостивар" од Гостивар, кое го застапува Симоски Љубомир од Гостивар.

Работата и активностите на здружението Авто мото Друштво "Гостивар" од Гостивар е да ги собира автомобилите, моторциклистите и другите граѓани и да ги застапува интересите на членовите и корисниците на услуги во автомобилизмот, осигурувањето и туризмот, да развива и негува меѓусебна солидарност помеѓу членовите и другите учесници во сообраќајот, да организира сообраќајно воспитно образование на деца и младинци, да се грижи за ширење на техничка култура на сите учесници во сообраќајот и слично.

Седиштето на Авто мото друштвото "Гостивар" од Гостивар е на ул. "Борис Кидрик" Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар. (6578)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Кавадарци, под реден број 2/01 за 2001 година, се запишува Здружение

на граѓани под име "Здружение на жената од образованието - Жената во третиот милениум - Кавадарци", со скратено име ЗЖО - ЖТМ - Кавадарци, чии основни цели и задачи се: Развој, осознавање и исполнување во целост на меѓународните конвенции и универзални декларации за еднаквост, права и слобода без полова дискриминација; Жената во своите активности и нејзината големина во третиот милениум; Жената и нејзините човекови права; Економскиот и социјалниот развој на жената во третиот милениум; Жената како столб за превентивно делување на полето на асоцијални појави кај младите; Жената како фактор за меѓународна толеранција; Едукација, толерирање и промовирање на демократските вредности; Здравствена едукација и правна едукација на жената; Вклучување во решавање на проблеми во зедницата на локално и национално ниво; Почитување на јавното мислење за решавање на одредени појави и проблеми во заедницата; Реализација на активности преку одредени центри и формирање клубови од посебна дејност меѓу кои и за рекреација и спорт; Организирање хуманитарни акции; Соработка со други субјекти во зедницата; Жената во заштитата на животната околина; Заштита од злоупотреби на жената, децата и обратно; Афирмирање и презентирање на традицијата, културата и живеењето на жената и се што е актуелно во врска со жената и нејзиното живеење во општествената заедница.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци, ул. "Шакалица" бр. 10.

Од Основниот суд во Кавадарци. (6844)

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 7/01 од 23.03.2001 година во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани "ВЕРБА" со седиште во Кочани, ул. "Касарски кр-уг" бб.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот на здружението Софче Велкова од Кочани, ул. "Македонска" бр. 2 Б.

Работите и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување на следните цели, создавање услови за активирање и вклучување на жените во сите сфери на општествениот живот и тоа: економски, социјални, научни, информативни, стручни, технички, образовни и слично.

Здружението на граѓани "ВЕРБА" Кочани, стекнува својство на правно лице од 23.03.2001 година.

Од Основниот суд во Кочани. (6855)

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 6/01 од 21.03.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани "ЕДНАКВИ ЗА СИТЕ" со седиште во Кочани, ул. "Скопска" бр. 7/7.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот на здружението Гоце Цонев од Кочани, ул. "Скопска" бр. 7/7.

Работите и активностите на здружението ќе се однесуваат на следните цели и задачи остварување на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски, еколошки и други права и интереси и уверувања во согласност со Уставот и Законот.

Здружението на граѓани "ЕДНАКВИ ЗА СИТЕ" Кочани, стекнува својство на правно лице од 21.03.2001 година.

Од Основниот суд во Кочани. (6728)

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 5/01 од 16.03.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани "АЛКА" со седиште во Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 9-1/4.

Лица овластени за застапување на здружението се Манасиев Сашко од Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 9-1/4, Иванов Симеон од Кочани, ул. "Рајко Жинзифов" бр. 34 и Манасиева Љупка од Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 9-1/4.

Работите и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: изготвување и реализирање на проекти од областа на екологијата, од областа на социјалата, од областа на економијата и малото стопанство, од областа на науката и културните богатства и од областа на други сегменти од животот.

Здружението на граѓани "АЛКА" Кочани, стекнува својство на правно лице од 16.03.2001 година.

Од Основниот суд во Кочани. (6589)

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ.бр. 3/01 од 09.03.2001 година го запишува следното:

- Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 3/01 се запишува основање на здружение на граѓани и фондации ФК "Младост" од с.Челопеци, со седиште во с.Челопеци.

Лицето кое е овластено да го застапува здружението на граѓани и фондации ФК "Младост" од с.Челопеци е Редеп Ибраимоски од с.Челопеци.

Основни цели и задачи ФК "Младост" од с.Челопеци се: да го негува и развива спортот, особено фудбалот, да се натпреварува во ОФ - лига, со цел да се квалификува и натпреварува во повисок ранг на натпревари, за развивање на фудбалот ФК "Младост" од с.Челопеци ќе настапува и организира турнири во мал и голем фудбал, за остварување на своите цели, а и за подобра информираност на членовите на клубот со случувањата во фудбалот во општината и пошироко ФК "Младост" ќе испраќа свои претставници во органите на телата на ОФС - Кичево.

Здружението на граѓани и фондации ФК "Младост" од с.Челопеци, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.03.2001 година.

Од Основниот суд во Кичево. (6972)

Со решение Рег.Згф.бр. 18/99 од 27.02.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Крушево се запишува измената на Актот за основање на Здружението на граѓани со дијабетис на општина Крушево кое се води под ред.бр. 18/99 во однос на претседателот на здружението и лице овластено за застапување.

По извршената измена претседател на здружението е Ристо Маркоски од Крушево кој истовремено е лице овластено за застапување на здружението.

Од Основниот суд во Крушево. (6560)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под Рег.бр. 2/01 се запишува здружение на граѓани Фудбалски клуб "Антигониа" од Неготино. Здружението на граѓани Фудбалскиот клуб "Антигониа" од Неготино, се основа поради организирање спортски активности, воспитување и изградување на спортски дух, редовно учество и натпреварување во лигата на Република Македонија, учество на меѓународни натпревари, афирмација на македонскиот спорт, како и унапредување на здравствената заштита на спортистите.

Седиштето на здружението е во Неготино, ул. "Пекарев" бр. 1.

Од Основниот суд во Неготино. (6568)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр. 3/01 се запишува Здружението на граѓани под име Еколошко друштво "Залез" населба Долно Коњско - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: изнаоѓање на економични решенија за користење на природните благодети и проблемите од загадување на животната средина, изготвување на еколошка оценка за состојбите во животната средина и подготовка за соработка со општинските еколошки друштва и за еколошки акционен план.

Седиштето на здружението е во населба Д.Коњско бр. 22, Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Миленко Ламбески од населба Д.Коњско бр. 22, Охрид.

Од Основниот суд во Охрид. (6824)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр. 9/01 се запишува Здружението на граѓани под име Здружение на самохрани мајки "Хуманитарна асоцијација на самохрани мајки" ХАНСМ населба Долно Коњско - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: борба за посебна заштита на самохраните мајки и нивните деца, независно од верската, националната и друга припадност, нивно образование и дообразување, активно учество во подготовката на законски прописи и меѓународни конвенции кои се занимаваат со проблематиката на самохрани мајки и нивните деца, одбрана на интересите на членството со што ќе придонесе за поголема материјална, емоционална и интелектуална подготвеност на самохраните мајки и нивните деца и влијание врз јавното мислење.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Страшо Пинџур" бр. 1, Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Катерина Апостолова од Охрид.

Од Основниот суд во Охрид. (7232)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр. 8/01 се запишува Здружението на граѓани под име "Бекшир" од с.Волино Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: одгледување на свињи и развој на свињарството, како и производство на добиточна храна: пченка, јачмен и луцерка за исхрана на свињите.

Седиштето на здружението е во с.Волино, Охрид каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Ристо Спиркоски од с.Волино, Охрид.

Од Основниот суд во Охрид. (7233)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр. 6/01 се запишува Здружението на граѓани под име Институт за традиционални вредности од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: зачувување и унапредување на природно и културно-историско наследство, афирмација на македонската култура, традиции и природни убавини, зачувување, обнова и развој на занаетчиското производство како дел од македонската материјална култура и развој на алтернативни форми на туризам.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Никола Карев" бр. 49, Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Мишо Јузмески од Охрид.

Од Основниот суд во Охрид. (7234)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр. 1/01 се запишува Здружението на граѓани под име Извиднички Центар Охрид - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: да придонесе во развојот на младите луѓе во достигнувањето на нивните потполни, физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци, како одго-

ворни граѓани и како членови на нивните локални, национални заедници и како членови на меѓународната заедница, да развива кај членовите позитивни особини: работливост, другарство, искреност, скромност и друга љубов кон природата и зачувување на човековата околина, како и корисно исполнување на слободното време на младите и децата и нивната рекреација.

Седиштето на здружението е во Охрид нас.Далјан бб, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Бранко Оречовски од Скопје.

Од Основниот суд во Охрид. (7235)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 18 за 2001 година се врши упис на основање на фондации за културен, научен, економски, социјален и хуманитарен развој "Хоризонт" - Прилеп или со скратено име Фондација "Хоризонт" - Прилеп.

Како основни цели и задачи на фондацијата се остварување на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски интереси и уверувања, заштита на човековата околина, со пласирање на средства за донација, развој и други права и интереси, а во согласност со прокламираните цели и Уставот и законите.

Седиштето на фондацијата е во Прилеп на ул. "Павел Шатев" бб.

Лица овластени за застапување и претставување на фондацијата се Зоран Спасеки од Прилеп, ул. "Павел Шатев" бб - претседател и Деспина Сири од Солун нас. Каламарија - потпретседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (6734)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 17 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани за демократија и човекови права "СВЕСТ" - Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се иницирање, помагање, насочување и унапредување на демократските процеси во земјата, заштита на интересите на граѓаните и човекови права, залагање за владеење на правото во државата, борба против дискриминација од секаков вид преземање на антикорупциски мерки, грижа за спроведување на изборните процеси, соработка со организации во РМ и надвор од неа, покренување на прашање за демократијата и правата на граѓаните пред ресорните министерства, Владата, локалната самоуправа и Собранието на РМ.

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 10.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Најдоски Драган - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (6735)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 8/01 од 05.03.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег.Згф.бр. 8/01 се запишува Еколошко друштво "Горица" од с.Радовце.

Работата и активностите на здружението е заштита на коритото на реката Вардар, организирање на акции за пошумување на голини, спроведување на акции за чистење на животната средина од отпад и забавување на животната средина и слично.

Седиштето на здружението е во с.Радовце, општина Брвеница, а истото ќе делува на подрачјето на општината и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (7069)

Со решение Згф.бр. 9/01 од 20.02.2001 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 9 за 2001 година се запишува:

- Автомото спортски клуб Моторциклист - А.В.Р. - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Кукуш" бр. 16, Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7426)

Со решение Згф.бр. 109/99 од 03.04.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 109 за 1999 година се запишува:

- Здружение на инвалиди на трудот при АД Злето-во Батери - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јаким Стојков" бр. 2, Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (7427)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.Ст.бр. 19/01 од 20.03.2001 година е отворена стечајна постапка над Приватно претпријатие "МЕ--НА КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Благој Гоја" бр. 7-а со жиро сметка 40100-601-337477 и истата не се спроведува па, отворената стечајна постапка над Приватно претпријатие "МЕ-НА КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Благој Гоја" бр. 7-а со жиро сметка 40100-601-337477, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7501)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр. 198/00 од 22.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТРГО-КИД" д.о.о. од Скопје, ул. "Кумровец" бр. 4 со жиро сметка 40100-601-272427 па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТРГО-КИД" д.о.о. од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7646)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 176/00 од 03.04.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало "ПАЧ КОМЕРЦ" Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 86/2-2, со жиро сметка бр. 40100-601-195564 како и број на регистарска влошка 1-32502-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТ "ПАЧ КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7430)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 175/00 од 15.03.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ОЛЕ ПРОМ" Скопје, со седиште на ул. "Тошо Караца" бр. 20-2/9, со жиро сметка бр. 40100-601-297227 и број на регистарска влошка 1-53785-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ОЛЕ ПРОМ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7397)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 52/01 од 02.04.2001 година над Друштво за трговија и услуги "БЕЛИ ПАТ" Николовска Жанета ДООЕЛ увоз-извоз од Ресен, ул. "Кочо Рацин" бр. 50, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-18904 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7495)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 73/01 од 02.04.2001 година над Приватно услужно претпријатие "НОРБЕРТ ВИНЕР" Битола, ул. "Гуро Ѓаковиќ" бр. 85, со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-8542 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7497)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 162/00 од 02.04.2001 година над Приватно производно, трговско претпријатие "ДИХОВО ПРОМЕТ" с.Дихово, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-10493 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7499)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 71/01 од 03.04.2001 година над Здравствена организација "ВИКТОРИЈА ФАРМ" с.Кривари, со дејност трговија на лекови, жиро сметка 40300-601-5418 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7553)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 275/00 од 02.04.2001 година над Друштво за трговија, производство и услуги Петко и Илко "АНПРОКОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО Битола, ул. "Крстин Чулаковски" бр. 41, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-6387 и рег. влошка 010051637-3-01-000 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7554)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 26/00 од 21.03.2001 година, се поведува претходна постапка на постапката за отворање на стечајна постапка над должникот ОП "ГОТЕКС" од Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-1328.

За стечаен судија се определува Васил Костоски - судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајната постапка на ден 09.05.2001 година во 10.30 часот, сала бр. II на овој суд.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Мирслав Анастасиески од Гостивар, ул. "Братство и Едinstvo" бр. 1, Гостивар.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни должници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски према должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може дсa ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се определува општа забрана за располагање со имотот на должникот односно располагањето со имотот на должникот можно е само со претходна дозвола на стечајниот судија или на привремениот стечаен управник.

Се забранува исплата од сметката на должникот.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Од Основниот суд во Гостивар. (7496)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 19/00 од 17.01.2001 година е отворена стечајна постапка према должникот Самостоен стакло-резачки дуќан "САШО" Мурговиќ Верољуб Куманово, ул. "Партизанска" бр. 4.

Со истото решение стечајната постапка према должникот е заклучена.

Од Основниот суд во Куманово. (7257)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 5/01 од 13.02.2001 година е отворена стечајна постапка над Трговското претпријатие "ДИТА КОМЕРЦ" ЦО Куманово извоз-увоз ул. "Борис Кидрич" бр. 27, со жиро сметка бр. 40900-601-12087 при ЗПП филијала Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над Трговското претпријатие "ДИТА КОМЕРЦ" ЦО Куманово извоз-увоз ул. "Борис Кидрич" бр. 27, со жиро сметка бр. 40900-601-12087 при ЗПП филијала Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (7439)

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 11/01 од 16.03.2001 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за превоз и услуги и трговија "СКОК" ДООЕЛ Кичево, со жиро сметка бр. 40320-601-97827 при ЗПП експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за превоз и услуги и трговија "СКОК" ДООЕЛ Кичево, поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (7551)

Со решение на Основниот суд во Охрид Ст.бр. 21/00 од 21.02.2001 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник УПП "МИНА" с.Велгожди, Охрид со жиро сметка бр. 41000-601-41448 при ЗПП Охрид, согласно член 64 став 1 отвори стечајна постапка истата не ја спроведува и ја заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (7498)

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 22/00 од 21.02.2001 година према стечајниот должник ПТП "ТРОПСКИ ЖИВОТ" од Охрид со жиро сметка бр. 41000-601-49056 при ЗПП Охрид, отвори стечајна постапка истата не се спроведува и ја заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (7493)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 35/01 од 28.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "ИНТЕРЕКСИМП" увоз-извоз п.о. од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија по правосилноста на решението.

Од Основниот суд во Струмица. (7556)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 154/00 од 12.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Атанасов Благој Миро т.п. од с.Секирник, општина Босилово, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на ова решение, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7557)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 39/01 од 22.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗПУЗ "МЛАДИНА" увоз-извоз п.о. од с.Банско, Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7558)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 21/01 од 22.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Звонко Ѓорѓи Михаилов т.п. од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7559)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 157/00 од 28.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Панчо Илија Илиев т.п. од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7560)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст.бр. 11/00 од 16.02.2001 година отворена е стечајната постапка над должникот Производно, трговско услужно претпријатие "САДАТ - ПРОДУКТ" експорт-импорт Д.О.О. - Тетово, градски трговски центар бр. 67, со жиро сметка бр. 41500-601-60751 што се води при ЗПП филијала Тетово, и регистарска вложка на Основниот суд Скопје I - Скопје, бр. 1-35204 од 14.07.1997 година.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (7552)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст.бр. 13/00 од 21.03.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Телевизија Ирис Штип со бр. ој на жиро сметка 41400-603-2421.

За стечаен судија е определена Лидија Тодоровска.

За стечаен управник е определен Тодевски Ристе дипломиран економист од Штип, ул."Коле Неделковски" бр. 4.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите различни права:

- на подвижни предмети и права на должникот,
- на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право начинот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Испитното рочиште ќе се одржи на 19.04.2001 година во 10.00 часот во соба бр. 6 во Основниот суд во Штип.

Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови спрема стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Штип. (7500)

Стечајниот совет на Основниот суд во Штип свикнува рочиште на 26.04.2001 година во 10.00 часот на кое доверителите ќе се изјаснат за програмата за финансиската и сопственичката трансформација на АД Снитекс од Св.Николе.

Рочиштето ќе се одржи во просториите на Основниот суд во Штип сала бр. 3.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишува овластен застапник на доверителот.

Од Основниот суд во Штип. (7494)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 118/2001 од 27.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие "ДИЗАЈН МЕНАџЕР" ДОО за информатика и трговија од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 64-3-2, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-352846.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6993)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 1499/2000 од 16.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство, услуги и промет "МАК СПИТ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 63/1, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-365211.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4 од Скопје, тел. 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6991)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 49/2001 од 26.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЕЗЛЕМ КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул. "Вардарска" бр. 32, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-36724.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7115)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 85/2001 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "ФРИДА" ДОО од Куманово, ул. "Светозар Марковиќ" бр. 22, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-32382.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Революција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7116)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 79/2001 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "МАРТИН ШПЕД" ЦО увоз-извоз од Куманово, ул. "Годе Думба" бр. 105, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-14599.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7117)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 10/2001 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "БО-КС - ДЕН" ПО од Куманово, ул. "Миле Кипра" бр. 3, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-45398.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7118)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 51/2001 од 26.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "АГИМИ" ЦО увоз-извоз од Куманово, с.Лопате, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-45746.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7114)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 834/2000 од 07.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет "САШ - КОМП" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Боро Прџан" бр. 36, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-26474.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7147)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 840/2000 од 07.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "АРМЕРИНА ФАТ" ЦО експорт-импорт од Куманово, ул. "Трајко Јовановски" бр. 30, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-43619.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7146)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 50/2001 од 22.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, туристичко посредување и трговија на големо и мало "ЕУРО - ТООРС" ЦО експорт-импорт од Куманово, ул. "Димитрија Туцовиќ" бр. 1, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-7475.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7145)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 42/2001 од 21.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЕН КОМПАНИ" ЦО увоз-извоз од Куманово, ул. "1" бр. 74, с.Д.Коњаре, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-38510.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул."Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7144)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 872/2000 од 27.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за професионално оспособување и вработување на инвалиди "НЕЛА КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз од Скопје, ул. "Никола Парапунов" бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-603-25594.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7110)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 104/2001 од 20.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет "ИМПУЛС" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Козара" бр. 64-1-15-а, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-18186.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7109)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 11/2001 од 05.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "ФРОНО ПРОМ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 29-1-8, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-198134.

За ликвидатор се определува лицето Игнџе Касниоски, ул. "Торонто" бр. 28 од Скопје, тел. 247-848.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6988)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 847/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ЕЉ КО-МЕРЦ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Алија Авдоски" бр. 57, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-62030.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7245)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 859/2000 од 30.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "КАЕМ КОМЕРЦ" ДОО од Скопје, ул. "Христифор Жефаровиќ" бр. 25, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-219109.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7244)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 90/2001 од 12.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ФИНИ ИНВЕСТ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Гаврило Радомир" бр. 7 б, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-278350.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,

а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7280)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 77/2001 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ГЕРМАН" експорт-импорт ДОО од Куманово, ул. "120" бр. 15, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-12708.

За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ - Петковска Славица, ул. "Ш МУБ" бр. 69-3/14 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7223)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 555/2000 од 16.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "АДРИ" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул. "АВНОЈ" бр. 151, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-33465.

За ликвидатор се определува лицето Ангеловски Зоран, ул. "Франц Рузман" бр. 45 од Куманово, тел. 0901-34-169.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7237)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л.бр. 1327/99, донесено од овој суд на 07.12.2000 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за производство, трговија и услуги "ФЛАШ КОМПАНИ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "16 Македонска Бригада" бр. 18, и жиро сметка 40100-601-340495 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7153)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л.бр. 89/98, донесено од овој суд на 20.11.2000 година е завршена ликвидацијата над Трговското претпријатие на големо и мало "ТИКУС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 18-35, и жиро сметка 40100-601-262712 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7143)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л.бр. 1097/99, донесено од овој суд на 15.03.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за инженеринг, маркетинг, проектирање и промет "ЕМАГ ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" увоз-извоз ЦО од Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 18/15, и жиро сметка 40100-601-331975 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7090)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л.бр. 1099/99, донесено од овој суд на 15.03.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за трговија на големо, мало и производ-

во "МЕЦОФОРТЕ" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Прниче" бр. 14 б, и жиро сметка 40120-601-73933 и истото се брише од регистарот на овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7091)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л.бр. 1690/00, донесено од овој суд на 01.03.2001 година е завршена ликвидацијата над Мешовито друштво за производство и промет "АРЕНА БС" ДОО од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 6, и жиро сметка 40100-601-144545 и истото се брише од регистарот на овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6992)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Саша Димитријевиќ од Куманово, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трет. бр. 189/2001, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "ДОМУС" Горан ДООЕЛ Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-33033 отворена при ЗПП Филијала Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7141)

Ликвидаторот Андреј Манев од Куманово, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трет. бр. 2828/2000, објавува дека Друштвото за градежништво, производство, услуги и трговија "СТАН - М" Андреј ДООЕЛ Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-13518 отворена при ЗПП Филијала Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7140)

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл.правник од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трет. бр. 17/2001, од 06.03.2001 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "ДЕЛИ ТРЕЈД" Етем и други ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Маршал Тито" лок. 12, Тетово, со број на жиро сметка 41500-601-91412 отворена при ЗПП Филијала - Тетово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7202)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1294323/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Валидин Пачариз, ул. "Л.Димитров" бр. 21, Скопје.

Пасош бр.185398/94, издаден од ОВР - Струга на име Бектеши Фисник, с.Велешта, Струга. (7403)

Пасош бр.0773107 на име Јанев Марјан, ул. "Ц. Димов" бр.5/2/16, Кавадарци. (7408)

Пасош бр.1368757 на име Василев Иван, ул. "Т.Тренчев" бр.32, Струмица. (7409)

Пасош бр.676654/99 на име Селмани Абдулкадар, Гостивар. (7415)

Пасош бр.1103668 на име Ракипи Наиле, с.Дебреше, Дебар. (7418)

Пасош бр.1372869/00, издаден од УВР - Скопје на име Жарки Гафур, ул. "Љ.Стоилковиќ" бр.13, Скопје. (7422)

Пасош бр. 323036/94, издаден од УВР - Скопје на име Шабан Ибраимовски, ул. "Јајце" бр.24, Скопје. (7433)

Пасош бр.1060460/97, издаден од УВР - Скопје на име Манов Дејан, ул. "В.Горгов" бр.24/2-49, Скопје. (7434)

Пасош бр.1156336, издаден од УВР - Тетово на име Репети Садат, ул. "Коле Неделковски" бр.13, Тетово.

Пасош бр.1277835, издаден од ОВР - Кичево на име Мустафај Дритон, с. Зајас, Кичево. (7445)

Пасош бр.6626444 на име Далипи Зијета, Дебар. (7446)

Пасош бр.110997, издаден од ОВР - Валандово на име Идризов Зекиран, с. Чалакли, Валандово. (7447)

Пасош бр.1368757/2000, издаден од УВР-Струмица на име Василев Иван, ул. "Тимо Тренчев" бр.32, Струмица.

Пасош бр. 1347201, издаден од УВР - Скопје на име Јосифовски Горан, бул. "Партезански одреди" бр.99/2-15, Скопје. (7441)

Пасош бр.0274592, издаден од УВР - Гевгелија на име Блага Ковачева, ул. "Петар Мусев" бр.20, Гевгелија. (7489)

Пасош бр.14926, издаден од УВР-Охрид на име Колчески Дончо, ул. "Сл.Планина" бр.41, Охрид. (7490)

Пасош бр. 387606/94, издаден од УВР - Скопје на име Поп Јанев Мичо, бул. "Партизански одреди" бр.155/1-80, Скопје. (7491)

Пасош бр. 1135627/98, издаден од УВР-Скопје на име Салиха Неврус, ул. "А. Мицков" бр.19, Скопје. (7505)

Пасош бр.1507575, издаден од ОВР - Гостивар на име Мухарем Ибрахими, с.Врапчиште, Гостивар. (7524)

Пасош бр.1394738, издаден од ГУВР - Скопје на име Сали Рамадан, с. Крушопек, Скопје. (7526)

Пасош 922160/96, издаден од ОВР-Струга на име Лога Неџат, с.Ливада, Струга. (7535)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 21/01 за пасош бр.923382/96 на име Правда Чунџи, ул. "З.Џемаил" бр. 25, Скопје, се стортира. (7538)

Пасош бр.136193/2000, издаден од ОВР - Струга на име Велиу Арбена, Струга. (7565)

Пасош бр.1240815, издаден од УВР - Штип на име Пилатова Наташа, ул. "Ст.Пинџур" бр.8, Штип. (7570)

Пасош бр.1348380/2000, издаден од ОВР - Гостивар на име Небија Башким, с. Неготино, Гостивар. (7601)

Пасош бр.309565 на име Арсоски Митре, с.Маврови Анови, Гостивар. (7602)

Пасош бр. 1172108/98, издаден од УВР - Скопје на име Иван Андеев, ул. "Ф. Рузвелт" бр.63 а /2-10, Скопје.

Пасош бр. 0151027/93, издаден од УВР - Велес на име Шазвер Муаремов, ул. "С. Богоев" бр. 32, Велес. (7628)

Пасош бр.11319, издаден од ГУВР - Скопје на име Ѓуретановиќ Бојан, ул. "Петар Дајев" бр.24/2-1, Скопје.

Пасош бр.208139, издаден од ГУВР - Скопје на име Ефраим Зендели, ул. "Места" бр.20, Скопје. (7637)

Пасош бр.804471 на име Илиевски Александар, ул. "Елида Караманди" бр.59, Битола. (7642)

Пасош бр.1389943/2000, издаден од ОВР - Струга на име Ибушоска Санела, с.Октиси, Струга. (7644)

Пасош бр.1084111, издаден од УВР - Тетово на име Ќазими Башким, с.Тетово, Тетово. (7645)

Пасош бр.1290381 на име Јулијана Манасијевиќ, ул. "11 Ноември" бр.73, Куманово. (6996)

Пасош бр.456278/94 на име Абаз Асани ВисокоБИХ. Чекови од бр. 5816037 до 5816041 од бр.5508213 до 5508216 и од бр. 5548928 до 5548931, од тековна сметка бр. 13977184, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазаревска Славица, Скопје. (7546)

Чекови од бр. 4005701 до 4005710, 3161710, 2657790, 3485311, 3916516, 3916517 и 3916518, од тековна сметка бр.643498, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Балев Кирило, Скопје. (7574)

Чекови од бр. 214718 до 214725, од тековна сметка бр. 1902822, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Маслинко Лилјана, Скопје. (7580)

Чекови бр. 1981, 1986 и 1987, од тековна сметка бр. 13924-68, издадени од Македонска банка АД Скопје на име Јаковска Станка, Скопје. (7624)

Работна книшка на име Петковски Владимир, Скопје
 Работна книшка на име Јарчевска Мирјана, Скопје.
 Работна книшка на име Кемал Усеинов, с. Аликоч, Радовиш. (7567)
 Работна книшка на име Ѓорѓиоска Лилјана, с. Долнени, Прилеп. (7572)
 Работна книшка на име Соња Петковска, ул. "Б. Прџан" бр. 7, Куманово. (7576)
 Работна книшка бр. 19155 на име Хустџион Наил, с. Лавци, Ресен. (7577)
 Работна книшка на име Симовски Душан, ул. "В. Циривири" бр. 2, Винаца. (7578)
 Работна книшка на име Роска Манчовска, Берово.
 Работна книшка на име Колонија Мајлинда, Струга.
 Работна книшка на име Вуканов Ристе, ул. "Солидарност" бр. 11, Штип. (7591)
 Работна книшка на име Цветковски Василко, Тетово. (7597)
 Работна книшка на име Нуриши Ибраим, Тетово.
 Работна книшка на име Крстевски Љубомир, Скопје.
 Работна книшка на име Сулејман Точи, Скопје. (7627)
 Работна книшка на име Ремзи Рустеми, Скопје. (7636)
 Работна книшка на име Николчо Костов, Скопје. (7638)
 Воена книшка, издадена од Скопје на име Лазаревски Јонче, Скопје. (7569)
 Воена книшка, издадена од Скопје на име Кајсторовски Љупчо, Скопје. (7581)
 Воена книшка, издадена од Скопје на име Ристе Поповски, Скопје. (7615)
 Воена книшка, издадени од Министерство за одбрана на име Петровски Тони, Скопје. (7635)
 Свидетелство на име Јашаревски Орхан, ул. "11 Ноември" бр. 74, Куманово. (7562)
 Свидетелство на име Власто Михајловски, с. Карловце, Куманово. (7563)
 Свидетелство на име Јашаревски Орхан, ул. "11 Ноември" бр. 74, Куманово. (7564)
 Свидетелство за 4 одделение на име Ислам Рушид, с. Карбинци, Штип. (7568)
 Свидетелство за 4 одделение на име Османоски Шефик, Прилеп. (7571)
 Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Жифко Брајковски" Скопје на име Дерлишта Кефсер, Скопје. (7575)
 Свидетелство за 8 одделение на име Зорбовска Весна, с. Митрашинци, Берово. (7579)
 Свидетелство на име Демир Силвана, ул. "Средорек" бр. 116, Куманово. (7583)
 Свидетелство на име Бадова Мукадес, ул. "Јане Сандански" бб, Крива Паланка. (7585)
 Свидетелство за 8 одделение на име Ибраим Балов, ул. "Ј. Сандански" бб, Крива Паланка. (7586)
 Свидетелство на име Сретен Треајчевски, с. Герман, Крива Паланка. (7587)
 Свидетелство за 8 одделение на име Петрова Станка, с. Лесковица, Штип. (7590)
 Свидетелство на име Герасимов Горанчо, Пробиштип. (7593)
 Свидетелство на име Асани Шевал, Гостивар. (7594)
 Свидетелство за 8 одделение на име Реметула Мустафи, с. Жеровјане, Тетово. (7599)
 Свидетелство за 5 одделение на име Ферија Шакири, с. Теарце, Тетово. (7600)
 Возачка дозвола на име Мицаит Џемаил, ул. "К. Ормах" бр. 33, Тетово. (7595)
 Здравствена книшка на име Османова Зекнет, ул. "Р. Пат" бр. 197, Штип. (7592)
 Книшка на име Мутафаи Далип, Струга. (7566)
 Уверение за сидаро-фасадер на име Даути Инает, с. Франгово, Струга. (7589)
 Чекови од бр. 5230247 до 5230252 од бр. 5789215 до 5789217 од бр. 5092533 до 5092535, 5063537, 5092530, 5092537, 5168976, 5168978, 5168980, 5178894, 5178895, 5204532, 5204534 и 5204535, од тековна сметка бр. 195172, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Маловска Нада, Скопје. (7449)

Чекови од бр. 4978072 до 4978085, од тековна сметка бр. 6100523, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанасовска Душанка, Скопје. (7456)
 Чекови од тековна сметка бр. 11109/09 на име Попоска Елисавета, Охрид. (7460)
 Чекови од тековна сметка бр. 725-57 на име Наумоски Дарко, Охрид. (7461)
 Работна книшка на име Екрем Азири, Скопје. (7453)
 Работна книшка на име Бранко Ваневски, Скопје.
 Работна книшка на име Змејковска Светлана, Скопје. (7457)
 Работна книшка на име Митева Стојанка, ул. "4 Македонска бригада" бр. 31, Винаца. (7462)
 Работна книшка на име Јанчевски Васко, с. Габрово, Делчево. (7463)
 Работна книшка на име Настоска Божана, ул. "Ј. Сандански" бр. 121, Охрид. (7468)
 Работна книшка на име Умер Фејзовски, ул. "Д. Лакчански" бр. 51/49, Битола. (7478)
 Работна книшка на име Енвер Садикоски, с. Прилиште, Прилеп. (7479)
 Работна книшка на име Асаноски Камуран, с. Лажани, Прилеп. (7480)
 Работна книшка на име Зера Садикоска, с. Прилиште, Прилеп. (7481)
 Работна книшка на име Маркоски Драге, с. Сланско, Македонски Брод. (7483)
 Работна книшка на име Исени Илаз, Тетово. (7486)
 Работна книшка на име Ивица Цветановски, Скопје.
 Работна книшка на име Момчиловски Бобан, Скопје.
 Работна книшка на име Лаура Ибраим, Скопје. (7527)
 Работна книшка на име Адемовиќ Стојна, Скопје. (7528)
 Работна книшка на име Сали Имер, Скопје. (7529)
 Воена книшка бр. А3001 939 на име Попов Б. Атанас, ул. "М. Тито" бб, Богданци. (7473)
 Воена книшка, издадена од Министерство за одбрана на име Горан Филипов, Скопје. (7522)
 Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение, издадени од ОУ "Дрита", с. Рашче на име Мамудије Сефа, Скопје. (7450)
 Свидетелство за 8 одделение на име Игор Петрушевски, ул. "Бистра" бр. 21, Скопје. (7458)
 Свидетелство за 8 одделение на име Мемеди Севдиљ, с. Студеничани, Скопје. (7459)
 Свидетелство на име Каралиески Артен, с. Лабуништа, Струга. (7469)
 Свидетелство на име Емсале Ибраими, ул. "М. Ацев" бр. 42, Тетово. (7470)
 Свидетелство на име Топалоски Џемаил, Дебар. (7482)
 Свидетелство на име Јашари Локи, Тетово. (7488)
 Здравствена книшка на име Вељановски Стојан Сребре, ул. "Ц. Бујковски" бр. 38, Битола. (7477)
 Здравствена книшка на име Чолаков Стојан, Крушево. (7484)
 Книшка на име Грујовска Гордана, ул. "Стара Чешма" бр. 44, Битола. (7475)
 Книшка на име Шабан Пека, Тетово. (7487)
 Чекови од бр. 4942795 до 4942799, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Гоше Андоновски, Скопје. (7518)
 Работна книшка, издадена од Македонски Брод на име Тони Ристевски, Македонски Брод. (7385)
 Работна книшка на име Стаменкоски Горан, Скопје.
 Работна книшка на име Малин Спасевски, с. Моштица, Македонска Каменица. (7398)
 Работна книшка на име Абдурахман Сабедин, Струга.
 Работна книшка на име Ибраимоски Сеат, с. Лабуништа, Струга. (7404)
 Работна книшка на име Костов Мите, Штип. (7406)
 Работна книшка на име Менка Хаџикојчева, Гевгелија. (7407)
 Работна книшка на име Целили Ибраим, Гостивар.
 Работна книшка на име Захаријев Миле, с. Трсно, Винаца. (7420)
 Работна книшка на име Салија Љатиф, Скопје. (7423)
 Работна книшка на име Бошков Зоран, Скопје. (7424)
 Работна книшка на име Ердуан Мекиќ, Скопје. (7429)
 Работна книшка на име Реџовиќ Фехим, Скопје. (7438)

Свидетелство на име Ленче Костова, ул. "Кирил и Методи" бр. 42, Кочани. (7405)

Свидетелство за 8 одделение на име Мерхиде Беџе-ти, Гетово. (7414)

Свидетелство за 2 година, издадено од Гимназија "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Рижди Ајрула, с. Копаница, Скопје. (7421)

Свидетелства за 2 и 3 година, издадени од Економско училиште "Моша Пијаде" - Скопје на име Јовиќ Татијана, Скопје. (7435)

Свидетелство за 1 година, издадено од Гимназија "Орце Николов" - Скопје на име Јовиќ Татијана, Скопје
Индекс бр. 5665 на име Благоја Наковски, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 1, Куманово. (7399)

Здравствена книшка на име Горан Талевски, с. Будаково, Битола. (7410)

Здравствена книшка на име Етемовска Мевљуе, ул. "Лавчански" бр. 51/66, Битола. (7411)

Даночна картичка на име Зоран Тилевски, ул. "Петар Чаулев" бр. 39, Охрид. (7400)

Работна книшка на име Бурханудин Абдулахи, с. Никуштак, Скопје. (6659)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/56 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на инфузионни раствори за потребите на ЦВЗУ и тоа:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Натриум хлорид инф. 0,9% а | 500мл. парче 60.000 |
| 2. Глукоза инф. 5% а | 500мл. парче 35.000 |
| 3. Глукоза инф. 10% а | 500мл. парче 1.000 |
| 4. Манитол инф. 20% а | 250мл. парче 2.000 |
| 5. Натриум хлорид инф. 10% а | 100мл. парче 1.200 |
| 6. Калиум хлорид инф. 7.45% а | 100мл. парче 4.000 |
| 7. Прокаин хлорид 2% а | 100мл. парче 1.000 |
- Набавката е делива.

II. Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот.
- Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додана вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.
- Начин и услови на плаќање.
- Рок на испорака.
- Потекло на понудените средства.
- Рок на важност на понудата.

III. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98);
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејност;
- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена од надлежен судски орган;
- уверение дека не му е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки:

- | | |
|--------------------|-------|
| - цена | 50%, |
| - квалитет | 35%, |
| - начин на плаќање | 15% и |
| - рок на испорака | 15%. |

V. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VI. Понудувачите своите понуди ќе ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во весникот "Дневник".

Понудата да се достави на адреса: "Министерство за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде во соба 512 или да се донесе во просториите на Воената болница на 24.04.2001 година во 12 часот, на денот на отворањето.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 28-23-84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/129 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: прибирање на понуди за набавка на:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 2.1. Јогурт во ПВЦ чаши од 2дл. | 160.000 литри, |
| 2.2. Пастеризирано млеко 1/1 | 30.000 литри, |
| 2.3. Павлака во чаши од 2 дл. | 1.000 литри. |

3. Бараните производи по својот квалитет во целост да одговараат на условите од Правилникот за квалитет на млекото и производите од млеко, сирилата и чистите култури.

Испорака на бараните производи е секојдневна во гарнизон Скопје по доставена диспозиција.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

6. Набавката на бараните производи е делива по вид на производ.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена во денари со пресметан ДДВ, ДДВ да е посебно искажан.

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитет и потекло на производот,

- рок на испорака.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен овластен судски орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 12,00 часот шеснаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ДОБАВУВАЧ:

- цена 40%,
- квалитет 20%,
- начин и услови на плаќање 10%,
- рок на испорака 10%,
- техничко-технолошки можности за производство и испорака 20%.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28-23-84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/130 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

1. Месо говедско свежо,
2. Месо јунешко свежо,
3. Месо свинско,

4. Месо јагнешко.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверена копија кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- економско финансиски бонитет,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за Ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши во присуство на понудувачите, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 12,00 часот единаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да единаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите документацијата да ја достават на лице место на денот на јавното отворање.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28-23-84.

Комисија за јавни набавки

Во рамки на Проектот за транзиција на здравствениот сектор во Република Македонија - ИДА Кредит бр.2889-МК, Меѓународната Проектна Единица во име на Министерството за здравство објавува Тендер бр. 03-34, според правилата на Светската Банка за набавка на медицинска опрема за амбулантите од примарната здравствена заштита.

REPUBLIC OF MACEDONIA
"HEALTH SECTOR TRANSITION PROJECT"
Specific Procurement Notice

IFB # 03-34
Procurement of Medical Equipment for
Primary Health Care Clinics

1. This Specific Procurement Notice follows the General Procurement Notice for this project that appeared in Development Business, issue no. 443 of July 31, 1996, No. 492 of August 16, 1998, No. 523 of November 30, 1999 and No. 549 of December 31, 2000.

2. The Government of the Republic of Macedonia has received a credit from the International Development Association (The World Bank) in various currencies toward the cost of Health Sector Transition Project (HSTP), and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract for the procurement of Medical Equipment for Primary Health Care Clinics.

3. The International Project Unit (IPU) on behalf of the Ministry of Health of the Republic of Macedonia, now invites sealed bids from eligible bidders for the supply of Medical Equipment for the Primary Health Care Clinics, as follows:

LOT # 1: Defibrillators with ECG;
LOT # 2: Electrocardiograph;
LOT # 3: Oxygen Bottles, Nebulizers, Peak Flow Meters, Resuscitation Bags;
LOT # 4: Lighting Equipment and Magnifying Goggles
LOT # 5: Other Small Medical Equipment and General Devices (Stethoscopes, Sphygmomanometers, Obst. Stethoscopes, Oto/Ophthalm, Scales – for adults and babies, Glucometers, Hammer, Ear Syringe, Minor Surgery Kit, Anti-shock – anaphylactic set);

4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain further information from the Ministry of Health, International Project Unit, (procurement officer Mr. Risto Rieliev, Tel: ++ 389 2 12 53 10, Fax: ++ 389 2 12 33 53, e-mail: ristor@mt.net.mk) and inspect the bidding documents at the address: Ministry of Health, International Project Unit, "Mito Hadzivasiliev Jasmin" bb (in the building of "Nova Makedonija", 4th Floor), 1000 Skopje, Republic of Macedonia, from 10:00 - 13:00 hours.

6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address: Ministry of Health, International Project Unit, "Mito Hadzivasiliev Jasmin" bb (in the building of "Nova Makedonija", 4th Floor), 1000 Skopje, Republic of Macedonia and upon payment of a nonrefundable fee of USD 150.00 or its equivalent in MKD. The method of payment will be:

a. For payment in USD: in favor of the Ministry of Health, International Project Unit, on account of the National bank of Macedonia, No. 36086854 with CITIBANK NA, NY (swift CITUS 33);

b. For payment in MKD: at the selling exchange rate from the list of the National Bank of the Republic of Macedonia, prevailing on the day of payment - In favor of the Ministry of Health, Credit Funds, account No. 40100-786-21 Ref. Number 725929-110 (client of the National Bank of Macedonia, tax No. 4030990253804.

The document will be sent by special courier (DHL) at the address indicated by the bidder.

7. Bidders are allowed to submit bids per Lot. Each Lot shall be evaluated separately. Only complete lots will be accepted.

8. Bids must be delivered to the address: Ministry of Health (at the Archive of the Ministry of Health, Ground Floor - Room No. 1), "50-ta Divizija" Street, No. 6, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, at or before 11:00 hrs AM Macedonian Time on May 21, 2001.

9. All bids must be accompanied by a bid security, in the form of (a) a cashier's or certified check, or (b) a bank guarantee, or (c) Irrevocable Letter of Credit issued by a reputable bank selected by the Bidder.

The amount of the bid security per lot must be as follows:

- For LOT # 1: US\$ 8,000.00
- For LOT # 2: US\$ 2,500.00
- For LOT # 3: US\$ 1,200.00
- For LOT # 4: US\$ 600.00
- For LOT # 5: US\$ 3,200.00

The bid security could be in an equivalent amount in another freely convertible currency.

10. Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend at the address: Ministry of Health, 4th Floor, Meeting Room No. 1, "50-ta Divizija" street, No. 6, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, at 11:30 hrs AM Macedonian Time, on May 21, 2001.

11. Late bids will be rejected.

Ministry of Health
International Project Unit
Attn: Mr. Risto Rieliev
"Mito Hadzivasiliev Jasmin" bb
(building "Nova Makedonija", 4th Floor)
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel: ++ 389 2 12 53 10 Fax: ++ 389 2 12 33 53 e-mail:
ristor@mt.net.mk

Согласно член 15 и 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Куклиш - Куклиш, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач: Општина Куклиш - Куклиш.
- 1.2. Предмет на набавката: изведба на систем за водоснабдување на с. Куклиш.
- 1.3. Видот и количината дадени се во техничката документација.
- 1.4. Критериуми за избор: цена, рок за изведба, начин на плаќање.
- 1.5. Рок за доставување на понудите 15 дена од денот на објавувањето во средствата за информирање.
- 1.6. Рок на важност на понудата 30 дена од денот на прифаќањето на понудата.
- 1.7. Техничката документација се подига во Општина Куклиш, секој работен ден од 7 до 15 часот. Надоместок за подигање на документацијата неповратен изнесува 1500,00 денари на жиро сметката 41300-637-698 даночен број 4027996117448 депонент Народна Банка - Скопје.

2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 2.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
- 2.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој содржи внатре два затворени и запечатени пликови, надворешниот плик носи ознака "не отворај" и бројот на барањето како и адреса на набавувачот и не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентифува понудувачот.

Првиот внатрешен плик содржи придружна документација и носи ознака "документација".

Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда".

2.3. Под придружна документација се подразбира: регистрација, бонитет, потврда дека не е по стечај и дека не е покрената стечајна постапка, референцна листа, кадровска структура, опременост, динамичен план.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се целосни нема да бидат разгледувани.

3.2. Отворањето на понудите ќе биде во просториите на општина Куклиш во 14 часот.

3.3. Дополнителни информации може да се добијат на телефон 0902 347-052 од 07 до 15 часот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки, во Општина Куманово, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. "БРАЌА РИБАР" ВО ГРАД КУМАНОВО СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 1 е Општина Куманово, со седиште на ул. "11-ти Октомври" бб, Куманово.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за реконструкција на ул. "Браќа Рибар" во град Куманово.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 15 од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за реконструкција на ул. "Браќа Рибар".

2.2. Тендерската документација набавувачот на јавниот повик им се става на увид на заинтересираниите понудувачи во просториите на Општина Куманово на ул. "11-ти Октомври" бб, во Куманово, секој работен ден од 7 до 15 часот во времетраењето на јавниот повик.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Квалитет и стандард.

3.3. Цената на секоја позиција од набавката, посебно како и вкупна цена на набавката, валутата и начинот на плаќање.

3.4. Можност да се подели набавката на делови.

3.5. Рок и важност на понудата.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската способност на понудувачот (преку документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката оспособеност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

4.3. Критериум за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 07. 05. 2001 година.

6.2. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 07. 05. 2001 година во 10 часот, во просториите на Општина Куманово на ул. "11-ти Октомври", Куманово во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет и за техничката способност нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на тел. 0901/25-127 и 26-833 или www.welcome.to/kumanovo

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-1658/1 од 20. 03. 2001 година, Комисијата за јавни набавки, на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија П. Е. Битола, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на Јавниот повик бр. 1/2001 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ПЕ Битола.

- Предмет на Јавниот повик бр. 1/2001 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање понуди за изведувач на градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерски работи, на станбено-деловен објект во населба "Довлецик" на КП 12501, 12502 и 12512 во Битола, од 5 ламели, со катност П+5 и П+6, со вкупна нето површина од 6233м² станбен простор, 169м² деловен простор и 750м² подрумски простор.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

- Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ПЕ Битола има потреба од утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои би биле повикани да достават понуди за утврдување изведувач на градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерски работи на објект во населба Довлецик.

- Понудувачите своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки),

- економско-финансиски бонитет: оригинал или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни набавки),

- расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката,

- список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-инсталатерски работи,

- договор за заеднички настап или список на подизведувачи,

- референтна листа на веќе изградени станбени и станбено-деловни објекти во последните три години со назначена вкупна инвестициона вредност,

- список на стручен кадар,

- доказ-извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал од кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

- документ за регистрација.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик.

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 дена.

- Документацијата се доставува до набавувачот: Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ПЕ Битола, адреса: ул. "Б. Кидрич" бр. 24а, Битола, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

- Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во "Нова Македонија".

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

ИЗВЕСТИВАЊЕ

Се известуваат сите заинтересирани понудувачи по Повторниот отворен повик бр. 1/2001 година за набавка на софистицирана мерна електронска опрема со пропратни уреди и возила наменети за мониторинг на радиофреквенции во Република Македонија, поднесен од набавувачот Министерство за транспорт и врски-Управа за телекомуникации, објавен во весникот "Дневник" од 29 март 2001 година и во "Службен весник на РМ" бр. 24, дека согласно член 18 од Законот за јавни набавки, се презаказува отворањето на понудите наместо на ден 16 април (кој е неработен ден) за ден 20 април (петок) 2001 година во 12,00 часот во просториите на Управата за телекомуникации, на ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје.

Останатите услови за учество по предметниот отворен повик за набавка остануваат неизменети.

Комисија за јавни набавки

Отворениот повик бр. 6/2001 за набавка на материјали за изведба на хоризонтална сигнализација објавен во "Службен весник на РМ" бр. 24/2001 година од 28 март 2001 година се повлекува.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец март 2001 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

пифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	10.771
0102	Производство на јаглен	4.430
0105	Производство на нафтени деривати	9.996
0106	Производство на железна руда	-
0107	Црна металургија	7.459
0108	Производство на руда од обоени метали	7.684
0109	Производство на обоени метали	10.227
0110	Преработка на обоени метали	6.395
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	5.827
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.846
0113	Металопреработувачка дејност	5.288
0114	Машиноградба	10.407
0115	Производство на сообраќајни средства	6.057
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.594
0118	Производство на базни хемиски производи	4.451
0119	Преработка на хемиски производи	11.814
0120	Производство на камен, чакал и песок	7.971

0121	Производство на градежен материјал	12.208
0122	Производство на режана граѓа и плочи	2.807
0123	Производство на финални производи од дрво	3.890
0124	Производство и преработка на хартија	5.897
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	4.183
0126	Производство на готови текстилни производи	3.728
0127	Производство на кожа и крзно	-
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	2.909
0130	Производство на прехранбени производи	7.796
0131	Производство на пијалаци	12.246
0132	Производство на добиточна храна	7.545
0133	Производство и преработка на тутун	8.273
0134	Графичка дејност	6.930
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	-
0139	Производство на разновидни производи	-
0201	Земјоделско производство	6.278
0202	Земјоделски услуги	8.764
0203	Рибарство	7.093
0300	Шумарство	6.813
0400	Водостопанство	5.849
0501	Високоградба	4.396
0502	Нискоградба и хидроградба	5.455
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.958
0601	Железнички сообраќај	7.745
0604	Воздушен сообраќај	12.121
0605	Друмски сообраќај	4.989
0606	Градски сообраќај	8.134
0608	Претоварни услуги	-
0609	ПТТ услуги и врски	10.844
0701	Трговија на мало	5.417
0702	Трговија на големо	10.152
0703	Надворешна трговија	10.687
0801	Угостителство	6.119
0802	Туристичко посредување	7.140
0901	Занаетчиски услуги и поправки	6.002
0902	Лични услуги и услуги во домаќинството	4.505
1001	Уредување на населби и простори	6.346
1002	Станбена дејност	11.164
1003	Комунална дејност	7.303
1101	Банкарство	14.003
1102	Осигурување на имоти и лица	15.131
1103	Услуги во областа на прометот	11.129
1104	Проектирање и сродни технички услуги	7.006
1105	Геолошки истражувања	5.598
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	7.651
1109	Деловни услуги	10.495
1201	Образование	6.098
1202	Научно истражувачка дејност	8.073
1203	Култура, уметност и информации	6.541
1204	Физичка култура и спорт	6.317
1301	Здравствена заштита	7.034
1302	Општествена заштита на децата и младина и социјална заштита	5.272
1401	Органи на државна власт, единици на локална самоуправа и други облици	6.902

1402	Самоуправни интересни заедници	7.726
1403	Здруженија	10343
1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	9.670

Бр. 10-1331
29 март 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец март 2001 година во однос на февруари 2001 година е повисока за 0,1%, а планираната за 0,2% повисока во однос на месец февруари 2001 година.

2. Правото на пораст на платите за месец март 2001 година во однос на месец февруари 2001 година за правните лица од членот 3 изнесува до 0,1%, а правните лица од членот 4 исплатата на платите за месец март 2001 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
621. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Мисијата на Република Македонија при НАТО.....	2201
622. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор-Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО.....	2201
623. Одлука за формирање на Совет за заштита на потрошувачите.....	2201
624. Одлука за бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола во учебната 2001/2002 година.....	2202
625. Одлука за доделување на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија.....	2202
626. Одлука за престанување на право на користење на земјиште во сопственост на Република Македонија.....	2202
627. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	2202
628. Одлука за исплата на еднократен надоместок за регулирање на пензиско и инвалидско осигурување.....	2203
629. Одлука за доделување на користење на работни простории.....	2203

630.	Одлука за давање согласност на Одлука-та за усвојување на Програмата за инвестициони вложувања во радиодифузната мрежа за 2001 година.....	2203	647.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на РО за производство на филмови "Вардар филм"-Скопје.....	2207
631.	Одлука за давање согласност на Одлука-та за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2000 година на ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје.....	2203	648.	Решение за разрешување од должноста претседател на Управниот одбор на РО за производство на филмови "Вардар филм"-Скопје.....	2207
632.	Одлука за давање согласност на Одлука-та за продажба на уделите на ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје во друштвата со ограничена одговорност основани од ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје.....	2203	649.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка-Скопје.....	2207
633.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2204	650.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија од редот на вработените во претпријатието.....	2208
634.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2204	651.	Решение за именување член на Управниот одбор на ЈВП "Водостопанство на Македонија"-Скопје.....	2208
635.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2204	652.	Програма за изработка на просторни и урбанистички планови во Република Македонија во 2001 година.....	2208
636.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2205	653.	Програма за продажба на деловен простор во сопственост на Република Македонија за 2001 година.....	2209
637.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2205	654.	Правилник за начинот на пренесување на акционерските книги од акционерските друштва во Заводот за платен промет како овластена институција за вршење на работи на Централен депозитар за хартии од вредност.....	2213
638.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	2205	655.	План за пренесување, проверка и прифаќање на акционерските книги од акционерските друштва во Заводот за платен промет во форма на електронски запис....	2215
639.	Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за информации.....	2206	656.	Правилник за дополнување на Правилникот за стручната подготовка, испити и дозволи за работа на членовите на екипаж на воздухоплов.....	2216
640.	Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за ислеништво.....	2206	657.	Наредба за уплата на средствата на солидарноста.....	2217
641.	Решение за именување директор на Државниот просветен инспекторат.....	2206	658.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.168/2000 и У.бр. 169/2000 од 21 март 2001 година.....	2217
642.	Решение за разрешување од должноста директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје.....	2206		Објава за платата по работник која претставува основица за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец март 2001 година.....	2246
643.	Решение за именување в.д. директор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија-Скопје.....	2206		Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец март 2001 година.....	2247
644.	Решение за именување директор на Управата за наменско производство.....	2207			
645.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј-Прилеп.....	2207			
646.	Решение за именување в.д. директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј-Прилеп.....	2207			

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.